



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

"Службен весник на Република
Македонија" излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.

Вторник, 4 март 2003
Скопје

Број 13

Год. LIX

Аконтацијата за 2003 година изнесува
8.000 денари. Овој број чини 200
денари. Жиро сметка 300000000188798

376.

Врз основа на член 31 од Законот за изменување и дополнување на Законот за заштита и унапредување на животната средина и природата ("Службен весник на Република Македонија" бр. 45/2002), Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија на седницата одржана на 20 февруари 2003 година го утврди пречистениот текст на Законот за заштита и унапредување на животната средина и природата.

Пречистениот текст на Законот за заштита и унапредување на животната средина и природата ги опфаќа: Законот за заштита и унапредување на животната средина и природата ("Службен весник на Република Македонија" број 69/96), Законот за изменување на Законот за заштита и унапредување на животната средина и природата ("Службен весник на Република Македонија" број 13/99), Законот за изменување и дополнување на Законот за заштита и унапредување на животната средина и природата ("Службен весник на Република Македонија" број 41/2000), Законот за изменување на Законот за заштита и унапредување на животната средина и природата ("Службен весник на Република Македонија" број 96/2000) и Законот за изменување и дополнување на Законот за заштита и унапредување на животната средина и природата ("Службен весник на Република Македонија" број 45/2002), во кои е означено времето на нивното влегување во сила.

Број 10-825/1
20 февруари 2003 година
Скопје

Претседател
на Законодавно-правната комисија
на Собранието на Република
Македонија,
Цветанка Иванова, с.р.

ЗАКОН ЗА ЗАШТИТА И УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И ПРИРОДАТА (Пречистен текст)

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој закон се уредуваат правата и должностите на Република Македонија, правните и физичките лица, во обезбедувањето услови за заштита и унапредување на животната средина и природата, заради остварување на правото на граѓаните на здрава животна средина.

Член 2

Одделни поими употребени во овој закон, го имаат следново значење:

1. Животна средина и природа е просторот со сите живи организми и природни богатства, односно природните и создадените вредности и вкупниот простор во кој човекот живее и во кој се сместени населби, добрата во општа употреба, индустриските и други објекти;

2. Заштита и унапредување на животната средина е превентивна заштита и заштита од загадување и деградација на медиумите на животната средина, заштита од осиромашување на озонската обвивка, спречување на штетната бучава, заштита од јонизирачко и нејонизирачко зрачење, користење и депонирање на отпадоци и друг вид заштита на животната средина;

3. Заштита и унапредување на природата е заштита на посебното природно богатство заради зачувување на неговата автентична состојба, како и одржливо користење на природните богатства;

4. Природни богатства се: земјиште, води, минерални сировини, растителниот и животинскиот свет;

5. Посебно природно богатство е зачуваниот дел на природата со посебни природни вредности и одлики, заради кои тој има трајно еколошко, научно, културно, образовно, здравствено, рекреативно, туристичко и друго значење, заради што како добро од општ интерес за Републиката ужива посебна заштита;

6. Катастар на загадувачи е збир на податоци за видот, количината на начинот и местото на испуштање на загадувачките супстанции во медиумите на животната средина, во кој е содржан називот на субјектите кои ги испуштаат истите;

7. Регистар на отпадни и штетни материи е каталог во кој се класирани отпадни, опасни и штетни материи, според нивниот хемиски состав и степенот на нивната опасност;

8. Опасни материи се материи кои при определена количина и концентрација во медиумите на животната средина го загрозуваат животот и здравјето на луѓето и опстанокот на животните и растенијата;

9. Штетни материи се хемиски супстанции што ги менуваат природните, физичките, хемиските, биолошките и бактериолошките состави и својства, како и радиолошките особини на медиумите на животната средина;

10. Емисија е испуштање на штетните материи од изворот на емисијата во сите медиуми на животната средина;

11. Извор на емисија е место или површина од која штетните материи се испуштаат во животната средина;

12. Имисија е трансфер на загадување од изворот до рецепторот;

13. Отпадни материи се отпадоците од искористените сировини и енергенци во технолошките процеси на сите дејности и дејствија;

14. Опасен отпад е отпад што содржи супстанции кои имаат едно од овие својства: експлозивност, реактивност, запаливост, надразливост, токсичност, инфективност, канцерогеност, мутагеност, тератогеност, екотоксичност и својства на испуштање на отровни гасови преку хемиска реакција или биолошко разложување, што е утврден со листите I, II и III од Законот за ратификација на Конвенцијата за контрола на прекуграничниот промет со опасен отпад и негово складирање;

15. Мониторинг е периодично и/или континуирано следење, мерење, оценување и определување на еколошките параметри и/или нивоата на загаденост, со цел да се спречат негативните и штетните ефекти врз животната средина, а опфаќа и предвидување на можните промени во екосистемот и/или биосферата во целина;

16. Медиуми на животната средина се водата, воздухот и земјиштето;

17. Регистар на извори на емисии е збир на општи податоци за правните или физички лица кои поседуваат извор на емисии и нивната просторна разместеност;

18. Оценка на влијанието врз животната средина е вреднување на потенцијално значајните влијанија на проекти и активности и одредување на начинот за уна-

предување на проектите со превенција, минимизација, ублажување, ремедијација или со компензација на штетните влијанија врз животната средина и природата;

19. Проект во смисла на оценка на влијанието врз животната средина е развоен документ со кој техно-економски се анализираат планските и се дефинираат конечните решенија за користење на природните и создадените вредности и се уредува изградбата на објекти и постројки кои имаат влијание врз животната средина, природата и здравјето на луѓето и

20. Објект во смисла на оценка на влијанието врз животната средина претставува планирано или изведено проектно решение на градежно-технолошка целина (комплекс), во кој се содржат сите техничко-технолошки процеси за предвидената намена на објектот.

Член 3

Републиката учествува во финансирањето на заштитата и унапредувањето на животната средина и природата со средства од Буџетот на Републиката.

Член 4

Домашни и странски, правни и физички лица (во натамошниот текст: правни и физички лица), при вршењето на дејноста потребно е да обезбедат: рационално користење на природните богатства, финансиски средства за заштита и унапредување на животната средина и природата во рамките на инвестиционите и производствените проекти и програми и следење на влијанието на дејноста врз квалитетот на животната средина и природата.

Член 5

Поблиските услови за заштита и унапредување на животната средина и природата и здравјето на луѓето се пропишуваат со закон.

Сите природни богатства, објекти и делови на природата за кои со научни и стручни истражувања е утврдено дека имаат особено значајни природни вредности, уживаат посебна заштита, во согласност со условите, начинот и постапката пропишани со овој закон, другите закони и меѓународни конвенции и договори, кои ги склучила или на кои им пристапила Република Македонија.

Министерот за животна средина и просторно планирање со посебен акт може да забрани или ограничи ставање во промет и употреба на одделни животински и растителни видови.

Член 6

Постапката за заштита од комунални и индустриски опасни и штетни материји во производството, употребата, транспортот, прометот, складирањето, отстранувањето, неутрализирањето и депонирањето, се врши на начин и под услови да не се доведе во опасност животот и здравјето на луѓето и опстанокот на животинскиот и растителниот свет, да не се загади животната средина и природата како во процесот на функцијата, така и при појава на дефекти, во согласност со мерилата и условите утврдени со закон и меѓународните конвенции и договори кои Република Македонија ги ратификувала или им пристапила.

Член 7

Податоците за состојбата на квалитетот и појавите за загрозување на животната средина и природата се јавни.

Потрошувачот, односно корисникот на производите и услугите мора да биде известен за влијанието на тие производи, односно услуги врз животната средина и здравјето на луѓето и за мерките за заштита, преку упатство дадено со производот, истакнато на амбалажата на производот, односно на друг соодветен начин.

Член 8

Следењето на квалитетот на состојбите со заштитата и унапредувањето на животната средина и природата, се врши во рамките на информативниот систем за заштита и унапредување на животната средина и природата.

Реализација на информативниот систем од ставот 1 на овој член, во Министерството за животна средина и просторно планирање, ја врши Македонскиот информативен центар за животна средина (во натамошниот текст: Центарот).

Со информативниот систем од ставот 1 на овој член, се обезбедува особено: воспоставување база на релевантни податоци, сеопфатни, точни, јавно достапни информации за состојбата и квалитетот на медиумите на животната средина и природата, бучавата, јонизирачкото и нејонизирачкото зрачење и посебното природно богатство, врз основа на мерење и следење на состојбите и промените во животната средина и природата (мониторинг) и нивна соодветна обработка, складирање и искористување.

Во Министерството за животна средина и просторно планирање ќе се ажурираат и водат катастрите на загадувачи и загадувачки супстанции од областа на животната средина (вода, воздух, почва, отпад и друго).

Член 9

Органите на државната управа, научните и стручните организации и установи кои вршат мониторинг во животната средина и природата се должни податоците од мониторингот на животната средина и природата да ги доставуваат до Министерството за животна средина и просторно планирање.

Министерот за животна средина и просторно планирање ги пропишува видот, обемот, обликот и формата на податоците и времето на ова доставување.

Министерството за животна средина и просторно планирање е надлежно за презентирање на официјални податоци од областа на животната средина и природата во Република Македонија.

Член 10

Јавните установи во областа на образованието (почнувајќи од основното образование), воспитанието, здравството, информирањето, културата и науката се должни, во своите програми и планови за работа, да предвидат содржини за стекнување на знаења и изградување на активен однос спрема заштитата и унапредувањето на животната средина и природата.

Член 11

За вршење на стручните работи од областа на заштитата и унапредувањето на животната средина и природата во состав на Министерството за животна средина и просторно планирање, се основа Служба за животна средина (во натамошниот текст: Служба).

Службата од ставот 1 на овој член ги врши стручните работи и стручниот надзор над заштитените посебни природни богатства, над изворите на загадување на земјиштето, водите и воздухот, предлага стручно техничко-технолошки решенија за намалување или спречување на загадувањето и деградацијата на животната средина и природата, изготвува стручна документација од доменот на заштитата и унапредувањето на животната средина и природата, врши мерење и следење на состојбите и промените во животната средина и природата (мониторинг) и друго.

Член 12

Определени видови на стручни работи за заштита и унапредување на животната средина и природата можат да вршат и научни и стручни организации и други домашни странски и правни лица, кои се регистрирани за вршење на тие работи.

Министерот за животна средина и просторно планирање ги овластува субјектите од ставот 1 на овој член, кои ги исполнуваат следниве услови:

1) имаат вработено најмалку три лица со висока стручна подготовка од областа на заштитата на животната средина и природата и

2) имаат потребна опрема и соодветни деловни истории за вршење на дејноста.

Министерот за животна средина и просторно планирање поблиску ги пропишува видовите на стручните работи од ставот 1 на овој член и условите од ставот 2 на овој член.

Член 13

Со другите закони со кои се уредува користењето на природните богатства се обезбедува: зачувување, обновување и управување на природните богатства, заштита и непречено остварување на функцијата на посебно заштитените посебни природни богатства, биодиверзитет, заштита на екосистемите; утврдување на посебен режим на заштитата и управувањето, зачувување и користење на подрачјата на заштитените посебни природни богатства (национални паркови, резервати, извори на водоснабдување, термални и минерални извори, шуми, земјоделско земјиште, јавни зелени површини, рекреациони подрачја, бањи и друго); определување на подрачјата со загрозуени посебни природни богатства (загадени подрачја, загрозуени подрачја од ерозија и порои, експлоатација на минерални сировини, поплави и друго) и санација на овие подрачја, како и други работи.

II. ПРАВА И ДОЛЖНОСТИ НА РЕПУБЛИКАТА, ПРАВНИТЕ И ФИЗИЧКИТЕ ЛИЦА ЗА ЗАШТИТА И УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И ПРИРОДАТА

Член 14

Владата на Република Македонија, за оцена на состојбите и утврдување на мерките што треба да се преземат, донесува Национален акционен план за заштита на животната средина на Република Македонија.

Општините и градот Скопје, во согласност со Националниот акционен план за заштита на животната средина, донесуваат локални акциони планови за заштита и унапредување на животната средина и природата.

Член 15

Користење на природните богатства, експлоатација на минералните сировини, изградба на нови објекти, реконструкција на постојните или изведување на други работи, како и вршење на производствена дејност, домашните и странски, правни и физички лица можат да вршат под услови да не предизвикуваат оштетувања, загадувања или значителни промени на природните богатства, или биоресурси или на друг начин на деградирање на животната средина и природата над пропишаните норми.

За проекти кои можат да доведат до загадување на животната средина или претставуваат ризик за животната средина и здравјето на луѓето, инвеститорот е должен да изработи студија за оцена на влијанието врз животната средина. Студијата за оцена на влијанието врз животната средина треба да содржи оцена на влијанијата кои проектот може да ги има врз животната средина и здравјето на луѓето, како и да обезбеди заштита на животната средина и здравјето на луѓето согласно со закон.

Студијата за оцена на влијанието врз животната средина е составен дел на техничката документација на проектот и се изработува во постапката за подготовка на планираниот проект, односно пред издавање градежна дозвола или друга дозвола за проект за кој не е потребно издавање на градежна дозвола.

Министерот за животна средина и просторно планирање ги пропишува:

1) видот на проекти за кои се изготвува студија за оцена на влијанијата врз животната средина и

2) методологијата за изработка, содржината и начинот на оцена и верификација на проценетите влијанија и други прашања од значење за изработка на студијата и проверката на нејзината веродостојност.

Трошоците за изработка на студијата за оцена на влијанието врз животната средина ги сноси инвеститорот.

Член 16

Одобрение за детални геолошки, хидрогеолошки истражувања и експлоатација на минералните сировини се издава по претходна согласност од Министерството за животна средина и просторно планирање.

Член 17

Оценка на влијанието врз животната средина во прекуграничен контекст задолжително се врши за инвестиционите објекти наведени во прилогот I од Конвенцијата за оценување на влијанијата врз животната средина во прекуграничниот контекст ("Службен весник на Република Македонија број 44/99).

Постапката за оцена на влијанието врз животната средина во прекуграничен контекст ја спроведува Министерството за животна средина и просторно планирање.

Член 18

Домашно и странско, правно и физичко лице кое со користење на минерални сировини, одлагање на отпадоци, јаловина, пепел и згура и други активности, ќе деградира земјиште, е должно тоа земјиште без одлагање да започне да го рекултивира или на друг начин да го санира по претходно изготвена техничка документација за рекултивација согласно со закон.

Домашно и странско, правно и физичко лице е должно да заврши со рекултивирањето или санирањето најмногу за три години по користењето на минералните сировини и одлагањето на јаловината, пепелот, згурата или други отпадоци во согласност со претходно изготвената техничка документација за рекултивација.

Министерството за животна средина и просторно планирање дава согласност на техничката документација за рекултивација од ставот 1 на овој член.

Член 19

Правните и физичките лица од членот 4 на овој закон се должни да водат евиденција на податоците за внесените количини на отпадни, штетни и опасни материји што ги користат при вршење на дејноста и евиденција на видот и количината на отпадните, штетните и опасните материји што ги создаваат и испуштаат во медиумите на животната средина.

Податоците од ставот 1 на овој член, субјектите се должни да ги достават до Министерството за животна средина и просторно планирање, и тоа:

- за внесените количини во рок од 24 часа од внесувањето и
- за испуштените отпадни, опасни и штетни материји во рок од 48 часа од испуштањето.

Член 20

Министерот за животна средина и просторно планирање во согласност со министерот за здравство, министерот за внатрешни работи, министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство и министерот за економија, со наредба ќе го забрани производството и прометот на одделни производи и вршење на одделни работи, на определено време или трајно, доколку со нив се загрозува животната средина и природата или здравјето на луѓето.

Член 21

Производителите на производи за широка потрошувачка, освен производителите на прехранбени производи, пијалаци и фармацевтски производи, во процесите

на производството, прометот и постапување со отпадниците, треба да применуваат техники и технологии со кои се овозможува помало оптоварување на животната средина.

На производителите на такви производи, кои во споредба со други производи од истата група, помалку ја оптоваруваат животната средина, за производите им се доделува еколошка ознака.

Еколошка ознака може да се додели и на домашни и странски, правни и физички лица кои вршат услуги, кои во споредба со вршителите на услуги од иста група, во значителна мерка придонесуваат за заштита и унапредување на животната средина и природата.

Еколошката ознака ја доделува комисијата формирана од страна на министерот за животна средина и просторно планирање.

Условите и постапката за добивање на еколошката ознака, нејзиниот изглед и користењето, поблиску ги пропишува министерот за животна средина и просторно планирање.

Член 22

Министерот за животна средина и просторно планирање го пропишува начинот за доброволно учество на претпријатијата и индустрискиот сектор и секторот на услуги во системот за еколошки менаџмент и ревизија (EMAS).

Член 23

Кога при изградба или реконструкција на одделни инвестициони објекти или користење на природни богатства, или вршење на производствена дејност настане деградација или загадување на животната средина и природата над пропишаните норми, инвеститорот или правното лице е должно да престане со работа и да извршат дополнителни научни и стручни истражувања и санација, заради отстранување на причините што довеле до деградација или загадување на животната средина и природата и за тоа да го извести Министерството за животна средина и просторно планирање.

Доколку инвеститорот не постапи според ставот 1 на овој член, министерот за животна средина и просторно планирање ќе определи научна или стручна институција која ќе ги изврши потребните истражувања, како и правно лице за вршење на санација.

Трошоците за научните и стручните истражувања и санацијата од ставот 2 на овој член, паѓаат на товар на инвеститорот или правното лице од ставот 1 на овој член.

Член 24

Се забранува фрлање или депонирање било какви отпадници, надвор од определените места за таа намена.

Правните лица кои стопанисуваат со депониите за отпад, се должни по исполнувањето на капацитетот на депонијата, задолжително да извршат рекултивација на просторот на депонијата врз основа на проект.

Член 25

Забранет е увоз на отпадни, опасни, штетни и радиоактивни отпадни материи и нивно испуштање, чување, употреба и депонирање на територијата на Република Македонија.

Министерството за животна средина и просторно планирање, со посебни акти, определува кој вид и количина на отпадни или недоискористени материи од технолошките процеси, дејности и дејствија, кои служат како секундарни сировини и друго, ќе можат да се увезуваат освен радиоактивните материи.

Забрането е да се произведуваат и увезуваат биолошки неразградливите супстанции за производство на детергенти и пестициди што содржат полифосфати и производи што ги содржат тие супстанции.

Забрането е да се увезуваат технологии, технолошки линии и лиценци кои во земјите извознички веќе се забранети од еколошки причини.

Формата и содржината на обрасците потребни за прекугранично пренесување на опасен отпад ги објавува министерот за животна средина и просторно планирање.

Член 26

За увоз на технологии или технолошки линии, во Република Македонија до Министерството за животна средина и просторно планирање се приложува соодветна документација која ќе потврди дека увезената технологија или технолошка линија не е забранета во земјата производител и земјата извозник.

Член 27

Министерот за животна средина и просторно планирање ги пропишува супстанциите кои содржат опасни и штетни материи на кои им се забранува увоз, производство или користење во Република Македонија.

Член 28

Уреди што служат за пречистување на загаден воздух, загадени води, спречување на загадувањето на земјиштето и на штетната бучава и други уреди што служат за заштита и унапредување на животната средина и природата, за кои не се пропишани стандарди во Република Македонија, можат да се употребуваат ако нивната ефикасност за соодветните намени и цели е утврдена од овластена домашна или странска стручна или научна организација и ги исполнува стандардите на меѓународната организација за стандардизација (ISO) стандардите.

Организацијата од ставот 1 на овој член ја определува министерот за животна средина и просторно планирање.

Член 29

За определување на карактеристиките и влијанието на загадување, врз квалитетот на воздухот, водите и земјиштето и посебно заштитените посебни природни богатства и нивно аналитичко прикажување, правните и физичките лица се должни на изготвувачот на катастарот на загадувачите и регистарот на отпадни и штетни материи, да ги достават потребните податоци.

Министерот за животна средина и просторно планирање ги утврдува формата и содржината на катастарот на загадувачите на воздухот, водите, заштитените посебни природни богатства, загаденоста и деградираноста на земјиштето и регистарот на отпадни, опасни и штетни материи.

Министерството за животна средина и просторно планирање изготвува катастар на загадувачите на воздухот, водите, заштитените посебни природни богатства, загаденоста и деградираноста на земјиштето, регистар на отпадни, опасни и штетни материи и регистар на биолошка разновидност, на ниво на Република Македонија.

Катастарот и регистарот од ставот 3 на овој член можат да ги изготвуваат и правни лица, кои се регистрирани за таа дејност, со решение за овластување од министерот за животна средина и просторно планирање.

Член 30

Правните и физичките лица кои имаат извори што вршат загадување на животната средина и природата, особено оние кои се регистрирани како загадувачи со катастарот на загадувачите и регистарот на отпадни и штетни материи, се должни да изготват и да достават до Министерството за животна средина и просторно планирање еколошко-технолошки проекти со анализа на изворите на загадување и решенија за намалување и доведување на загадувањето во рамките на максимално дозволените концентрации и количества на штетни супстанции, согласно со закон.

Еколошко-технолошките проекти од ставот 1 на овој член, правните и физичките лица се должни да ги реализираат во рок од пет години од нивното изготвување.

Правните и физичките лица кои имаат извори на загадување на воздухот, водите и земјиштето, на бучавата и јонизирачкото и нејонизирачкото зрачење се должни да ги извршуваат со закон пропишаните мерки, нормативи и стандарди за заштита и унапредување на животната средина и природата, да го следат влијанието на изворот на загадување врз квалитетот на животната средина и природата и да водат евиденција на резултатите од извршените мерења.

Податоците за евиденција од ставот 3 на овој член правните и физички лица се должни да ги доставуваат до Министерството за животна средина и просторно планирање за секој месец посебно во рок од пет дена по завршувањето на месецот.

Член 31

Врз основа на доставените еколошко-технолошки проекти од членот 30 на овој закон, Министерството за животна средина и просторно планирање издава решение за интегрирано спречување и контрола на загадувањето, со кое позитивно се вреднуваат еколошко-технолошките проекти и е услов за започнување и вршење на дејноста, како и за менување на условите за вршење на дејноста.

Член 32

Континуирано мерење и следење на промените и состојбите на квалитетот на воздухот, водата и земјиштето, заштитените посебни природни богатства, како и на нивото на бучавата, јонизирачкото и нејонизирачкото зрачење и друг вид промени и состојби во животната средина на ниво на Република Македонија, врши Министерството за животна средина и просторно планирање (мониторинг).

Мерење и следење на промените и состојбите од ставот 1 на овој член вршат и научни стручни организации што се регистрирани за работите на заштитата и унапредувањето на животната средина и природата, овластени од министерот за животна средина и просторно планирање и истите се должни податоците веднаш да ги достават до Министерството за животна средина и просторно планирање.

Видот на мониторингот, методологијата и параметрите за мерење и следење на промените и состојбите на квалитетот на земјиштето, водите и воздухот, заштитените посебни природни богатства како и на нивото на бучавата, јонизирачкото и нејонизирачкото зрачење ќе ги утврди министерот за животна средина и просторно планирање.

Член 33

Заштитените посебни природни богатства можат да се користат и да се стават во промет, согласно со закон.

Министерот за животна средина и просторно планирање со посебни акти може да стави под заштита и да определи посебен режим на користење, постапување и промет со одредени видови диви животни и растенија.

Член 34

Домашните и странски, правни и физички лица, кои управуваат со заштитените посебни природни богатства, се должни да изготват и да водат регистри на природните реткости, да изготват програма за нивна заштита и да ги достават до Министерството за животна средина и просторно планирање.

Член 35

Се забранува извоз и увоз на заштитени диви животни и растенија.

За научно-истражувачки цели, размена, изложување и слично, дозволен е увоз и извоз на одделни заштитени диви животни и растенија од ставот 1 на овој член, врз селективна основа и ограничен број, со претходно издадена дозвола од Министерството за животна средина и просторно планирање.

Министерот за животна средина и просторно планирање со посебен акт ја пропишува содржината и формата на документацијата која се поднесува заедно со барањето за издавање на дозволи за увоз, извоз и транзит на заштитени диви животни и растенија.

Член 36

Се забранува употреба и користење на опрема, уреди и апарати кои произведуваат бучава која ги надминува со закон дозволените вредности.

Член 37

Правно лице корисник или сопственик на опрема, уреди и апарати што претставуваат извори на јонизирачко и нејонизирачко зрачење, е должно при нивна употреба да обезбеди соодветни заштитни мерки и стручен кадар и да врши времено складирање на радиоактивни отпадоци на места определени за таа намена, согласно со закон.

Мерките за заштита од ставот 1 на овој член мора да бидат во согласност со големината на радиоактивниот ризик и да опфаќаат: обука на луѓето, мерки за ограничување на изложувањето на зрачење, организација на работата, физикална и медицинска контрола и чување на соодветни податоци за извори со јонизирачко зрачење и за изложеност на луѓето на зрачење, под услови и на начин утврдени со закон.

III. ФИНАНСИРАЊЕ

Член 38

За обезбедување на финансиски средства, за поттикнување на превентивни и преземање на санациони мерки за заштита и унапредување на животната средина и природата, се основа Фонд за заштита и унапредување на животната средина и природата во состав на Министерството за животна средина и просторно планирање.

Фондот за заштита и унапредување на животната средина и природата има својство на правно лице.

Член 39

Користењето на средствата ќе се врши врз основа на Буџетот на Фондот кој, на предлог на директорот на Фондот, го утврдува Владата на Република Македонија, а го донесува Собранието на Република Македонија, согласно со Националниот акционен план за заштита на животната средина. Приходите на Буџетот се обезбедуваат од донации, надоместоци, еко даноци, такси, казни, кредити и друго.

Средства за заштита и унапредување на животната средина и природата, кои се приход на Фондот, се обезбедуваат и од надоместоците кои ќе се плаќаат при регистрација на моторни возила и пловни објекти, во висина од 4% од основното осигурување, а за возилата со уреди за прочистување на отпадните гасови-катализатор 2% од основното осигурување, како и од изречените казни за сторените прекршоци.

Член 40

Правни и физички лица кои според катастарот на загадувачите на воздухот, водите, заштитените посебни природни богатства, загаденоста и деградираноста на земјиштето и регистарот на отпадни и штетни материи, имаат извори што вршат загадување на животната средина и природата обезбедуваат средства што се наменети за заштита и унапредување на животната средина и природата во вид на "еко данок" утврден со закон.

Субјектите од ставот 1 на овој член, еколошкиот данок ќе го плаќаат се додека не го доведат загадувањето во рамките на максимално дозволените концентрации и количество на штетни супстанции.

IV. НАДЗОР

Член 41

Надзор над примената на овој закон и прописите донесени врз основа на овој закон врши Министерството за животна средина и просторно планирање.

Инспекциски надзор над примената на техничко-технолошките мерки за заштита на воздухот и водите од загадување, заштитените посебни природни богатства, земјиштето од деградирање и загадување, штетна бучава и заштита од отпадни материји и од јонизирачки и нејонизирачки зрачења врши Државниот инспекторат за животна средина, како орган во состав на Министерството надлежно за работите на животната средина.

Член 42

Државниот инспекторат од членот 41 став 2 на овој закон, го сочинуваат директор и инспектори за животна средина (во натамошниот текст: инспектори).

Инспектори во Државниот инспекторат за животна средина можат да бидат лица од следниве професии: дипломиран инженер за заштита на животната средина, дипломиран машински инженер, дипломиран инженер за заштита при работа, дипломиран инженер-технолог, дипломиран инженер-металург, дипломиран рударски инженер, дипломиран инженер-хемичар, дипломиран метеоролог, доктор по медицина, дипломиран географ, дипломиран градежен инженер, дипломиран биолог, дипломиран геолог, дипломиран инженер-агроном, дипломиран шумарски инженер, дипломиран електроинженер, дипломиран инженер физичар, дипломиран инженер архитект и дипломиран инженер по хортикултура.

Член 43

Инспекторите од членот 42 на овој закон имаат легитимација чиј образец и начин на издавање го пропишува министерот за животна средина и просторно планирање.

Член 44

Во вршење надзор над примената на мерките за заштита на воздухот од загадување, инспекторот е овластен и должен да утврди дали:

1. Загадувачот има обезбедено услови, загадувањето да биде сведено во пропишаните граници, согласно со техничко-технолошките стандарди за опремата и технологијата и законските нормативи;
2. Во случај на пречекорување на граничните вредности на емисијата и имисијата, загадувачот ги има преземено потребните техничко-технолошки мерки;
3. Загадувачот ги има обезбедено пропишаните мерења на емисијата и дали води евиденција за извршените мерења;
4. Уредите за пречистување функционираат според пропишаните технички стандарди;
5. Правното и физичкото лице има изготвено еколошко-технички проекти и дали ги реализира;
6. Правните и физички лица од членот 19 на овој закон редовно, во предвидениот рок, доставуваат извештаи и податоци на Министерството за животна средина и просторно планирање и Центарот;
7. Исправност на мониторинг системите и
8. Утврдува и други состојби од неговата надлежност.

Член 45

Во вршење надзор над примената на мерките за заштита на водите од загадување, инспекторот е овластен и должен да утврди дали:

1. Имателот, односно корисникот на изворот на загадување има обезбедено услови, загадувањето да биде сведено во пропишаните граници;
2. Во случај на пречекорување на пропишаните вредности на штетни материји во отпадните технолошки и санитарни води или зголемена температура на техничките води имателот, односно корисникот ги има преземено предвидените техничко-технолошки мерки;

3. Имателот, односно корисникот ги има обезбедено пропишаните мерења на квалитетот на отпадните води пред нивното испуштање во природните реципиенти (реки, езера, земјиште);

4. Правните и физичките лица од членот 19 на овој закон редовно во предвидениот рок, доставуваат извештаи и податоци на Министерството за животна средина и просторно планирање и Центарот;

5. Правното и физичкото лице има еколошко-технолошки проекти и дали ги реализира;

6. Исправноста на мониторинг системите и

7. Утврдува и други состојби од неговата надлежност.

Член 46

Во вршење надзор над примената на мерките за заштита на земјиштето од загадување, ерозија и пренамена, инспекторот е овластен и должен да утврди дали:

1. Се преземени мерки загадувањето, ерозијата и пренамената на земјиштето да бидат сведени во пропишаните граници;

2. Во случаи на пречекорување на загадување, ерозија и пренамена на земјиштето се преземени соодветни биотехнички мерки;

3. Се почитуваат пропишаните проекти за рекултивирање на земјиштето;

4. Правното и физичкото лице има изготвено еколошко-технолошки проекти и дали ги реализира;

5. Исправност на мониторинг системите и

6. Утврдува и други состојби од неговата надлежност.

Член 47

Во вршење надзор над примената на мерките за заштита од штетна бучава, инспекторот е овластен и должен да утврди дали:

1. Имателот, односно корисникот на изворот на бучава има обезбедено услови бучавата да биде сведена во пропишаните граници;

2. Во случаи кога престанале околностите под кои било дозволено поголемо ниво на бучава, се намалила бучавата;

3. Сопственикот на изворот на бучавата ги има преземено предвидените техничко-технолошки мерки за сведување на бучавата во пропишаните граници за соодветната опрема и технологија, како и за средината во која човекот престојува;

4. Уредите за мерење на бучавата, функционираат според пропишаните норми;

5. Правното и физичкото лице има изготвено еколошко-технолошки проекти и дали ги реализира;

6. Исправност на мониторинг системите и

7. Утврдува и други состојби од неговата надлежност.

Член 48

Во вршење надзор над примената на мерките за заштита на посебно заштитените посебни природни богатства и биоресурсите, инспекторот е овластен и должен да утврди дали:

1. Заштитата на растителниот и животинскиот свет и заштитените посебни природни богатства, се врши под услови и на начин пропишани со закон;

2. Катастарот на заштитените посебни природни богатства, се води по пропишаната методологија и дали податоците од катастарот се доставуваат до надлежниот орган на управата;

3. Се донесени и дали се извршуваат програмите за заштита и развој на заштитените посебни природни богатства и годишните планови за нивно спроведување;

4. Заштитените движни природни добра се извезуваат, реизвезуваат и увезуваат со претходна дозвола издадена од Министерството за животна средина и просторно планирање и

5. Утврдува и други состојби од неговата надлежност.

Член 49

Во вршење надзор над примената на мерките за заштита од јонизирачко и нејонизирачко зрачење, инспекторот е овластен и должен да утврди дали:

1. Имателот, односно корисникот на изворот со јонизирачко и нејонизирачко зрачење има обезбедено услови зрачењето да биде сведено во пропишаните граници;
2. Во случај на пречекорување на пропишаните гранични вредности ги има преземено предвидените мерки;
3. Ги има обезбедено пропишаните мерки и контроли;
4. Води евиденција на мерењата на јонизирачкото и нејонизирачкото зрачење;
5. Правното и физичкото лице има изготвено еколошко-технолошки проекти и дали ги реализира;
6. Исправност на мониторинг системите и
7. Утврдува и други состојби од неговата надлежност.

Член 50

Во вршење надзор над примената на мерките за уредување на просторот, инспекторот е овластен и должен да утврди дали:

1. Просторот се користи, уредува и одржува согласно со пропишаните услови и проекти;
2. Собирањето, транспортирањето и депонирањето на технолошкиот, опасниот и посебниот отпад од правните и физичките лица, се врши во согласност со закон;
3. Со индустриските отпадоци и отпадоците од други извори, се постапува согласно со пропишаните услови;
4. Правното и физичкото лице ги има определено и дали ги спроведува мерките за заштита на просторот во согласност со овој закон;
5. Правното и физичкото лице има изготвено еколошко-технолошки проекти и дали ги реализира и
6. Утврдува и други состојби од неговата надлежност.

Член 51

Во вршењето на работите, инспекторот е овластен:

1. Да нареди во определен рок да се отстранат штетните последици што настанале со загадувањето или деградацијата на животната средина и природата и доведување во претходна состојба;
 2. Да забрани работа на правни и физички лица поради штетни дејствија со кои се врши загадување или деградација на животната средина и природата, без оглед на тоа дали за дејноста имаат или немаат соодветни одобренија и согласности пропишани со закон;
 3. Да забрани работа и употреба и да запечати работни простории, опрема, апарати и уреди кои вршат штетни дејствија и кои не ги исполнуваат пропишаните услови;
 4. Привремено да одземе опрема, уреди и апарати што претставуваат извори на загадување или деградација на животната средина и природата, се до отстранување на недостатоците, односно до конечната одлука на надлежниот суд и
 5. Да определи пократок рок за рекултивација во рамките на рокот утврден со членот 18 на овој закон.
- Инспекторот учествува во вршењето на техничкиот преглед на инвестициони објекти од аспект на заштитата на животната средина и природата.

Член 52

Правните и физичките лица кои вршат дејност се должни да овозможат непречено вршење на инспекцискиот надзор, како и да даваат вистинити и точни податоци, информации, мостри и други материјали на барање на инспекторот без надоместок.

Член 53

Трошоците за работите извршени надвор од управната постапка по барање на странката, паѓаат на товар на странката.

Министерот за животна средина и просторно планирање ги пропишува трошоците од ставот 1 на овој член.

Средствата од ставот 1 на овој член се уплатуваат на посебна сметка за сопствени приходи на Министерството за животна средина и просторно планирање.

Член 54

Инспекторите за преземените дејствија донесуваат решенија.

Против решението на инспекторот може да се поднесе жалба до Комисијата за решавање во управна постапка во втор степен од областа на транспортот и врските и животната средина (транспортот и врските, урбанизмот и градежништвото и просторното планирање), во рок од осум дена од денот на приемот на решението.

Жалбата од ставот 2 на овој член не го одлага извршувањето на решението.

V. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ**Член 55**

Со парична казна од 200.000 до 300.000 денари ќе се казни за прекршок правното лице, ако:

1) при користење на природните богатства, експлоатација на минерални сировини, изградба на нови објекти, реконструкција на постојни, производство или изведување на други работи, предизвикува оштетувања или други промени на природните богатства и биоресурси, или на друг начин ја деградира и ја загадува животната средина и природата над пропишаните норми и со техничката документација и реализација на истата, не обезбеди заштита на животната средина и природата (член 15 ставови 1 и 2);

2) со користење на минерални сировини, одлагање на отпадоци, жаловина, пепел и згура и други активности, деградира земјиште и истото не го рекултивира или на друг начин санира по Проектот за рекултивација (член 18);

3) не води евиденција на податоците за внесените количини на штетни и опасни материи што ги користат при вршење на дејноста, како и видот и количината на отпадните, штетните и опасните материи што ги создава и испушта во медиумите на животната средина и податоците не ги доставува до Министерството за животна средина и просторно планирање (член 19);

4) произведува и пушти во промет одделни производи и врши одделни работи со кои се загрозува животната средина и покрај забраната на министерот за животна средина и просторно планирање (член 20);

5) рекламира и етикетира и пушти во промет производ, означен со еколошка ознака, кој не е во согласност со начините и критериумите определени од министерот за животна средина и просторно планирање (член 21);

6) не престане со работа, не изврши дополнителни научни и стручни истражувања и не го известат Министерството за животна средина и просторно планирање, заради отстранување на причините што довеле до деградација, или, загадување на животната средина и природата (член 23 став 1);

7) фрла или депонира технолошки опасен и посебен отпад надвор од определените места за таа намена (член 24 став 1);

8) не изврши рекултивација на просторот на депонијата врз основа на проект (член 24 став 2);

9) увезе отпадни, опасни, штетни и радиоактивни материи и истите ги испушта, чува, употребува и депонира (член 25 став 1);

10) увезе технологии, технолошки линии, лиценци и супстанци кои во земјата производител или земјата извозник веќе се забранети од еколошки причини (член 25 став 4);

11) увезе или произведува супстанци кои се на лица на супстанци кои содржат опасни и штетни материји на кои им е забранет увоз, производство или користење во Република Македонија (член 27);

12) не изготвуваат не ги достави потребните податоци за изготвување на катастарот на загадувачите на воздухот, водите, заштитеното посебно природно богатство, загаденоста и деградираноста на земјиштето и регистарот на отпадни и штетни материји (член 29);

13) не изготви и достави до Министерството за животна средина и просторно планирање еколошко-технолошки проекти и не ги извршува со закон пропишаните мерки, нормативи и стандарди за заштита на животната средина и природата и не го следи влијанието на изворот на загадувањето врз квалитетот на животната средина и природата и не води евиденција на резултатите од извршените мерења (член 30);

14) стручните организации не ги достават податоците до Министерството за животна средина и просторно планирање (член 32 став 2);

15) се користат или се ставаат во промет заштитени биоресурси и објекти на природата без одобрение (член 33);

16) правните лица не изготвуваат и достават регистар и програма за заштитеното посебно природно богатство (член 34);

17) употребува и користи опрема, уреди и апарати кои произведуваат бучава која ги надминува со закон дозволените вредности (член 36) и

18) при користење на опрема, уреди и апарати што претставуваат извори на јонизирачко и нејонизирачко зрачење не обезбедил соодветни заштитни мерки и стручен кадар и вршел депонирање на радиоактивни отпадоци надвор од места определени за таа намена (член 37 став 1).

Со парична казна од 30.000 до 50.000 денари ќе се казни одговорното лице во правното лице за дејството од ставот 1 на овој член.

За дејството од ставот 1 на овој член на правното лице ќе се изрече мерка за безбедност забрана за вршење на определена дејност во траење од шест месеци до пет години.

За дејството од ставот 2 на овој член на одговорното лице во правното лице, покрај парична казна ќе се изрече и мерка на безбедност забрана за вршење на професија, дејност или должност во траење од три месеци до една година.

Член 56

Со парична казна од 10.000 до 30.000 денари ќе се казни за прекршок физичко лице кое врши регистрирана дејност ако постапи спротивно на одредбите на членовите 15 став 1, 18 став 1, 19 став 1, 23 став 1 и 30 од овој закон.

Член 57

Со парична казна од 5.000 до 30.000 денари ќе се казни за прекршок одговорното лице во правното лице, односно во организацијата, ако:

1) регистарот на заштитените делови на природата и објекти на природата и документацијата што се чува во регистарот не ги води на пропишаниот начин и не го достави до надлежниот орган (член 34) и

2) не донесе програма во согласност со одредбите од овој закон (член 34).

Член 58

Со парична казна од 5.000 денари ќе се казни за прекршок на лице место (мандатна казна) и физичко лице, ако:

1) не постапи по налог на чувар на заштитено природно богатство, согласно со неговите овластувања или му пречи во вршењето на неговите овластувања;

2) фрла или депонира каков било отпад надвор од определеното место за таа намена. Доколку на лице место се затече лице кое од возило растовара отпадни материји надвор од определено место за таа намена, возилото времено се одзема и се покренува постапка пред надлежниот орган (член 24 став 1);

3) не покаже важечки документ за идентификација, даде неистинити и непотполни податоци за себе или друго лице, или на друг начин одбие да се легитимира и

4) за дејствијата од точката 2 на овој член, покрај инспекторите од членот 42, право и обврска за казнување има и работник на Министерството за внатрешни работи, надлежен за јавен ред и мир.

Во случај кога граѓанинот нема да ја плати мандатната казна на лице место, надлежниот инспектор врз основа на свој наод или по пријава на работникот на Министерството за внатрешни работи надлежен за одржување на ред и мир, чувар на национален парк, односно друго лице овластено да чува заштитено природно добро поднесува прекршочна пријава.

Член 59

Со парична казна од 3.000 денари на лице место (мандатна казна) ќе се казни за прекршок граѓанин, ако на подрачјето на заштитен дел на природата:

1) паркира и вози возило надвор од определено место во заштитено посебно природно богатство и во зелени површини;

2) пали оган надвор од дозволеното место;

3) фрла отпадоци надвор од определеното место;

4) се движи во забранети зони;

5) мие возило покрај и во реките и езерата;

6) ги оштетува знаците за обележување или извештување;

7) испушта моторни и трансформаторски масла на земјиште и во секундарна атмосферска или фекална канализациона мрежа и одводи на отпадни води, реки и езера;

8) бере или собира заштитени растителни или животински видови или крши дрвја и грмушки;

9) напасува добиток во заштитени делови на природата;

10) внесува опасни уреди, направи или опасни материји со кои може да се загрози заштитениот дел или објект на природата и

11) остава хаварисани возила или делови од возила.

Казните од ставот 1 на овој член ги наплатува на лице место (мандатно) инспектор за заштита на животната средина кој врши надзор над примената на мерките за заштита на заштитените природни добра, работник на Министерството за внатрешни работи надлежен за одржување на ред и мир, чувар на национален парк, односно друго лице овластено да чува заштитено природно добро.

Во случај кога граѓанинот нема да ја плати мандатната казна на лице место, надлежниот инспектор врз основа на свој наод или по пријава на работникот на Министерството за внатрешни работи надлежен за одржување на ред и мир, чувар на национален парк, односно друго лице овластено да чува заштитено природно добро, поднесува прекршочна пријава.

Член 60

Со парична казна од 50.000 до 150.000 денари за прекршок ќе се казни правно лице ако:

1) на подрачје на заштитен дел на природата не ги спроведе мерките за заштита и користење на шумите и шумското земјиште кои се определени со шумска основа и програмата за заштита и развој на националниот парк;

2) заштитеното природно добро и неговите граници не ги обележи на пропишан начин;

3) собира диви животински и растителни видови, семе, плодови, јајца и други пониски развојни облици заради експлоатација, односно ставање во промет спротивно на прописите и

4) не овозможи, односно го спречува вршењето на инспекцискиот надзор или одбие да се легитимира, или не ги даде потребните информации, податоци, документи за лична идентификација и друга документација, мостри и материјали.

За прекршок од ставот 1 на овој член, ќе се казни и одговорното лице во правното лице со парична казна од 10.000 до 50.000 денари.

За прекршок од ставот 1 на овој член ќе се казни и физичко лице со парична казна од 20.000 до 50.000 денари.

Член 61

За кривични дела против животната средина, определени со Кривичниот законик, инспекторите, работникот на Министерството за внатрешни работи надлежен за одржување на ред и мир, чувар на национален парк, друго овластено лице и граѓанин, поднесуваат кривична пријава до надлежен орган.

VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 62

Правните лица кои имаат извори што вршат загадување на животната средина и природата, се должни во рок од една година од влегувањето во сила на овој закон, да ги достават потребните податоци на изготвувачот на катастарот на загадувачите на воздухот, водите, заштитените посебни природни богатства, загаденоста и деградираноста на земјиштето и регистарот на отпадните и штетни материи.

Член 63

Правните и физичките лица кои имаат извори што вршат загадување на животната средина и природата, се должни во рок од една година од влегувањето во сила на овој закон да изготват еколошко-технолошки проекти со анализа на изворите на загадување и решенија за намалување и доведување на загадувањето во рамките на максимално дозволени концентрации и количества на штетни супстанции согласно со стандардите на постојната опрема и технологија.

Член 64

Републичкиот завод за заштита на природните реткости продолжува со работа како Завод за животна средина.

Член 65

Владата на Република Македонија во рок од една година од денот на влегувањето во сила на овој закон ќе ги донесе Програмата за развој на информативниот систем за заштита на животната средина и Националниот акционен план за заштита на животната средина.

Член 66

Фондот за заштита и унапредување на животната средина и природа ќе отпочне со работа во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

До отпочнувањето со работа на Фондот од ставот 1 на овој член, средствата за заштита и унапредување на животната средина и природата ќе се уплатуваат во Буџетот на Република Македонија.

Член 67

Поблиски прописи за извршување на овој закон, ќе се донесат во рок од една година од влегувањето во сила на овој закон.

Член 68

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престануваат да важат одредбите на Законот за заштита на природните реткости ("Службен весник на СРМ" бр. 41/73, 42/76, 10/90 и "Службен весник на Република Македонија" број 62/93), што се однесуваат на Републичкиот завод за природните реткости.

Член 69

Домашните и странски, правни и физички лица кои добиле овластувања за вршење на определени видови на стручни работи од областа на заштитата и унапредувањето на животната средина и природата, пред влегувањето во сила на овој закон, должни се да ги усогласат своите овластувања со членот 12 од овој закон, во рок од шест месеци од денот на неговото донесување.

377.

Врз основа на член 13 став 1 и 4 од Законот за градежното земјиште („Службен весник на РМ“ бр. 53/2001) и член 36 став 2 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 59/00), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24.02.2003 година, донесе

УРЕДБА ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ОТУГУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ИЗГРАДЕНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа уредба се уредуваат начинот и постапката за отуѓување на градежното изградено земјиште сопственост на Република Македонија, на кое физички лица државјани на Република Македонија и домашни правни лица стекнале право на користење.

Член 2

Под градежно изградено земјиште во смисла на член 1 од оваа уредба се смета земјиштето кое претставува градежна парцела врз која е изграден-стекнат објект од траен карактер со правен основ, на кое право на користење и неспорно фактичко владение имаат физички и правни лица од член 1 на оваа уредба.

Член 3

Отуѓувањето од член 1 на оваа уредба се однесува на сопственици на објекти - корисници на градежно изградено земјиште кои за правото на користење на земјиштето не платиле надомест.

Отуѓувањето од член 1 на оваа уредба не се однесува на сопственици на објекти - корисници на градежно изградено земјиште по основ на поранешна сопственост на земјиштето и на корисници на градежното земјиште за кое е платен надомест за правото на користење на земјиштето.

Член 4

Одредбите од оваа уредба не се однесуваат на домашни правни лица ако земјиштето што е предмет на отуѓување е предмет на денационализација или за кое има ограничувања според член 72 од Законот за денационализација („Службен весник на РМ“ бр. 43/2000-пречистен текст) и член 54 од Законот за градежното земјиште („Службен весник на РМ“ бр. 53/2001).

Член 5

Отуѓувањето на градежното изградено земјиште од член 1 на оваа уредба се врши во денари по цена утврдена во Прегледот кој е составен дел на оваа уредба.

Средствата од отуѓеното земјиште од став 1 на овој член се приход на Буџетот на Република Македонија.

Член 6

Градежното изградено земјиште од член 1 на оваа уредба се отуѓува по пат на непосредно спогодување помеѓу Република Македонија и корисниците на земјиштето - сопственици на објектите кои се изградени врз тоа земјиште.

Член 7

Постапката за отуѓување на градежното изградено земјиште се поведува по барање на корисниците на земјиштето - сопственици на објектите кои сметаат дека имаат обврска за плаќање на надомест за користење на градежното земјиште, а кои не го платиле надоместот.

З О Н И							
Реон	1	2	3	4	5	6	7
				нова општина	нова општина	село	село
Виница	135	105	90	75	60	36	30
Кочани							
Кр. Паланка							
Неготино							
Радовиш							
Ресен							
Св. Николе							

З О Н И					
Реон	1	2	3	4	5
			нова општина	село	село
Берово	90	75	60	36	30
Брод Мак.					
Валандово					
Делчево					
М.Каменица					
Демир Хисар					
Кратово					
Крушево					
Пробиштип					

378.

Врз основа на член 29 од Законот за девизно работење (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 32/2001, 49/2001, 107/2001 и 54/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24.02.2003 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ И ВИСИНАТА НА ИЗНОСОТ НА ЕФЕКТИВНИ ДОМАШНИ И СТРАНСКИ ПАРИ, ЧЕКОВИ И МОНЕТАРНО ЗЛАТО КОИ МОЖЕ ДА СЕ ВНЕСУВААТ ИЛИ ИЗНЕСУВААТ ОД РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Во Одлуката за условите и висината на износот на ефективни домашни и странски пари, чекови и монетарно злато кои може да се внесуваат или изнесуваат од Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 77/2002), точката 1 се менува и гласи:

“1. Резидентите можат слободно да изнесуваат од Република Македонија ефективни странски пари и чекови во износ до 2.000 ЕВРА.

Резидентите во Република Македонија може слободно да внесуваат ефективни странски пари во висина до 10.000 ЕВРА, а над 10.000 ЕВРА внесувањето се врши согласно одредбите од Законот за спречување перење пари.“

2. По точката 1 се додава нова точка 2 која гласи:

“2. Резидентите се должни при патување во странство износот на ефективни странски пари и чекови од 2.000 до 4.000 ЕВРА да го пријават на царинските органи при излегување од Република Македонија.

Ефективните странски пари од став 1 на оваа точка, резидентите ги изнесуваат врз основа на потврда од овластена банка или менувачница за купените странски пари или врз основа на потврда од банка за подигнати девизи од девизна сметка или девизна штедна книшка.

Потврдата од став 2 на овој член важи до првото преоѓање на границата, а најдоцна 90 дена од денот на издавањето.

Ефективните странски пари од став 1 на оваа точка, резидентите при службено патување во странство ги изнесуваат во висина на износот содржан во налогот за извршување на дознака во странство (образец 1450), утврден врз основа на Одлуката за патување во странство, во која се назначени: земјата во која се патува, целта на патувањето, колку лица патуваат и времето на престој во странство, како и висината на потребните средства за престој на службениот пат.

Изнесувањето на ефективни странски пари над 4.000 ЕВРА е забрането.“

3. Во точката 2 која станува точка 3, пред ставот 1 се додава нов став 1 кој гласи:

“Нерезидентите можат слободно да внесуваат или изнесуваат во и од Република Македонија ефективни странски пари и чекови во износ до 2.000 ЕВРА.“

Во ставот 1 кој станува став 2, бројот: “10.000“ се заменува со бројот: “2.000“.

4. Точките 3, 4, 5 и 6 стануваат 4, 5, 6 и 7.

5. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-904/2
24 февруари 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

379.

Врз основа на член 15 и член 17 став 1 од Законот за ветеринарното здравство (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/98), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесува

**НАРЕДБА
ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНИТЕ ОД ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ И РОКОВИ
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА НАРЕДЕНИТЕ МЕРКИ
ВО 2003 ГОДИНА**

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Согласно одредбите на оваа наредба во 2003 година ќе се организираат и спроведуваат потребните мерки за здравствена заштита на животните од заразни болести заради откривање, спречување, лекување и искоренување на заразните болести кај животните:

А. Особено опасни заразни болести

1. Класична чума кај свињите
2. Син јазик

Б. Други заразни болести

- 1) Беснило
- 2) Бруцелоза
- 3) Ентеротоксемија кај овците и заразен пролив кај јагнињата
- 4) Туберкулоза
- 5) Антракс

- 6) Шушкавец
- 7) Салмонелоза и тифус кај живината
- 8) Спонгиоформна енцефалопатија кај говедата
- 9) Краста кај овците
- 10) Америчка чума на пчелиното легло
- 11) Трихинелоза
- 12) Заразни болести кај рибите
- 13) Други болести кај животните

Мерки за сузбивање и искоренување на други заразни болести кај животните утврдени со Законот за ветеринарното здравство ("Службен весник на Република Македонија" бр. 28/98) ќе се преземат доколку тие се појават или постои опасност да се појават.

II. ЗАШТИТНИ ВАКЦИНАЦИИ И ТРЕТИРАЊА

1) Класична чума кај свињите

Превентивната вакцинација против класичната чума кај свињите, задолжително ќе се врши на целата територија на Република Македонија.

Вакцинацијата на свињите ќе се врши во текот на целата година со атенуирана вакцина, според упатството на производителот на вакцината. Возрасните грла ќе се вакцинираат еднакратно. Младите прасиња ќе се вакцинираат двократно, и тоа првата вакцинација на старост од околу 45 дена, додека ревакцинацијата ќе биде 2 месеци подоцна.

Во прометот може да се пуштаат само имуни свињи, односно свињи кои се вакцинирани најмалку седум дена пред пуштањето во промет.

Доколку не постои доказ дека свињите се вакцинирани, задолжително ќе се изврши вакцинација.

За свињите кои заболеле од класична чума на свињите, а не биле вакцинирани нема да биде исплатен надомест на штетата.

Трошоците за вакцинацијата против свинска чума ќе бидат на товар на Програмата за користење средства за здравствена заштита на животните во висина од 50%, согласно членот 82 од Законот за ветеринарното здравство ("Службен весник на Република Македонија" бр. 28/98).

2) Беснило

Во 2003 година, кучињата постари од 2 месеци мора да бидат вакцинирани против беснило на целата територија на Република Македонија во периодот од 15 јануари до 30 април 2003 година.

Кучињата кои во текот на годината ќе достигнат старост од 2 месеци и кучиња кои се купени (без доказ дека се вакцинирани) во рок од 14 дена мора да се вакцинираат.

Врз кучињата кои не се вакцинирани ќе се применат одредбите од Законот за ветеринарното здравство.

Трошоците за вакцинацијата против беснилото се на товар на сопствениците на кучињата.

3) Ентеротоксемија кај овците и заразен пролив кај јагнињата

Во населените места каде во последните 5 години е утврдена ентеротоксемија на овците и заразен пролив на јагнињата, во 2003 година ќе се изврши вакцинација на овците и јагниња со вакцини против ентеротоксемија кај овците и заразен пролив кај јагнињата. Вакцинацијата ќе се врши еднакратно спрема упатството на производителот на вакцината.

Трошоците за вакцинацијата против ентеротоксемија кај овците и заразен пролив кај јагнињата ќе бидат на товар на Програмата за користење на средствата за здравствена заштита на животните во 2003 година во висина од 50%.

4) Антракс

Во сите дистрикти на антраксот превентивна вакцинација на говедата, овците, козите и коњите против антраксот ќе се изврши еднакратно според упатството на производителот на вакцината.

Како дистрикт на антраксот се подразбира подрачјето во кое во последните 20 години е востановен антракс.

Ново внесените животни, како и подмладокот што ќе се принови подоцна, дополнително ќе се вакцинираат кога ќе ги исполнат условите пропишани од производителот на вакцината.

Трошоците за вакцинацијата против антраксот во целост се на товар на Програмата за користење на средствата за здравствена заштита на животните во 2003 година.

5) Шушкавец

Во сите дистрикти на шушкавецот превентивна вакцинација на говедата ќе се изврши еднакратно според упатството на производителот на вакцината.

Како дистрикт на шушкавецот се подразбира подрачјето во кое во последните 5 години е востановена болеста.

Ново внесените животни, како и подмладокот што ќе се принови подоцна, дополнително ќе се вакцинираат кога ќе ги исполнат условите пропишани од производителот на вакцината.

Во подрачјата кои се истовремено дистрикти на антракс и на шушкавец, вакцинацијата ќе се изврши со вакцина која обезбедува имунитет против двете болести.

Трошоците за вакцинацијата против шушкавецот во целост се на товар на Програмата за користење на средствата за здравствена заштита на животните во 2003 година.

6) Паразитски заболувања кај овците и козите

Превентивното третирање на овците и козите против:

- Белодробна стронгилоза;
- Желудечно-цревна стронгилоза и
- Краста кај овците и козите;

ќе се врши еднакратно на есен со препарат кој истовремено делува на наведените паразитози.

Во стадата каде е дијагностицирана крастата ќе се изврши терапевско третирање на овците и козите со истовремена дезинсекција на објектите.

Дијагностичкото испитување и третирањето на овците и на товар на Програмата за користење на средствата за здравствена заштита на животните во 2003 година во висина од 50%.

III. ДИЈАГНОСТИЧКИ И ДРУГИ ИСПИТУВАЊА

1) Трансмисивни спонгиоформни енцефалопати

Заради утврдување на присуството на причинителот на трансмисивните спонгиоформни енцефалопати, ќе се испитаат:

1. Говедата,
 - а. Без оглед на староста, кои:

- Покажуваат знаци на пореметување на централниот нервен систем со што не може да се отстрани сомнежот на присуство на спонгиоформната енцефалопатија кај говедата;

- Потекнуваат од иста одгледувачка група во која е утврдено постоењето на спонгиоформната енцефалопатија кај говедата и

- Сите говеда кои потекнуваат од животни кај кои е утврдена спонгиоформната енцефалопатија кај говедата, родени во периодот од две години пред и после појавата на првите клинички знаци на болеста кај заболената мајка.

- б) Постари од 24 месеци после:

- Угинување од било која причина;

Заради утврдување на присуството на причинителот на скрапи, ќе се испитаат сите овци и кози постари од 12 месеци, кои:

- а) Покажуваат клинички знаци на пореметување на централниот нервен систем и промени во однесувањето кои траат најмалку 15 денови и кои со лекување не можат да се отстранат;

б) Показуваат знаци на малаксаност без знаци на заразни и трауматски болести и

в) Показуваат други болни прогресивни болести.

Доколку вкупниот број на испитани на скрапи овци и кози е помал од 99, ќе се испитаат овци и кози кои не спаѓаат во горенаведените групи кои се пратени на редовно колење, се до дополнување на потребниот број.

Дијагностичко лабораториските испитувања на трансмисивните спонгиозни енцефалопатии ќе се извршуваат во Ветеринарниот институт со една од пропишаните методи на брзи тестови:

- western-blotting методата (Prionics)

- ELISA тестот (Bio Rad).

Кај животните кај кои е поставен основен сомнеж на присуство на трансмисивните спонгиозни енцефалопатии, лабораториските испитувања ќе се вршат и имунохистохемски.

Кога резултатот од лабораториското испитување со пропишаните методи на брзи тестови е нејасен или позитивен, ткивото понатаму ќе подлежи на патохистолошко испитување на базата на мозокот, според стандардите утврдени со најновото издание на Прирачникот за стандарди за дијагностички испитувања и вакцини на Меѓународната организација за здравствена заштита на животните ОИЕ (Manual of Standards for Diagnostic Tests and Vaccines of Office International des Epizooties ОИЕ), освен кога се работи за автолизиран материјал или материјал кој поради други причини не е подобен за хистопатолошко испитување.

Кога резултатите од хистопатолошко испитување се нејасни или негативни или кога се работи за автолизиран материјал, ткивата ќе подлежат на еден од пропишаните дијагностички методи на брзи тестови, при што одбраната метода на брзи тестови не смее да биде иста со онаа која е првобитно употребена.

Трошоците за дијагностичко испитување на трансмисивните спонгиозни енцефалопатии во целост се на товар на Програмата за користење на средствата за здравствена заштита на животните за 2003 година.

2) Туберкулоза

а) Говеда

Во стадата во кои во 2002 година била дијагностицирана туберкулозата, ќе се изврши туберкулинизација на сите приплодни говеда постари од 3 месеци.

Кај сите држатели кои го ставаат млекото во промет, ќе се изврши туберкулинизација кај говедата постари од 3 месеци.

Во останатиот дел од епизоотиолошките единици, согласно планот на ветеринарниот инспектор во 1/3 од населените места ќе се изврши туберкулинизација врз сите говеда постари од 3 месеци.

Позитивните грла на туберкулоза по комисиската проценка ќе бидат заклани од нужда. На сопственикот на животните, согласно членот 78 од Законот за ветеринарното здравство ("Службен весник на Република Македонија" бр. 28/98), му се обезбедува надоместок на штетата.

Доколку се констатира туберкулозата на линијата на колењето во кланицата, ветеринарниот инспектор од кланицата ќе го информира ветеринарниот инспектор од епизоотиолошкото подрачје од каде потекнува туберкулозното говедо, кој ќе преземе мерки предвидени со закон-туберкулинизација на говедата во дворот од каде што потекнува туберкулозното заклано говедо.

Во одгледувалиштата во кои е констатирана туберкулозата ќе се врши симултана туберкулинизација на преостанатите грла 3 месеци по отстранувањето на туберкулозните грла. После добивањето на негативен резултат кај сите присутни говеда, ќе се изврши симултана туберкулинизација после 6 месеци.

За обновување на матичното стадо можат да се користат само говеда кои претходно биле туберкулинизирани и дале негативен резултат на туберкулоза.

Во случај на продавање или било кој друг начин на отуѓување на животните, мора претходно да бидат испитани и да се со негативен резултат на туберкулоза.

Дијагностичкото испитување на туберкулоза кај говедата ќе се врши согласно планот на ветеринарниот инспектор во периодот од 15 февруари до 31 октомври 2003 година.

б) Свињи

Во сите одгледувалишта со повеќе од 20 расплодни грла ќе се изврши задолжителна туберкулинизација кај расплодните грла најдоцна до 31 мај 2003 година.

Доколку се констатира туберкулозата на линијата на колењето во кланицата, ветеринарниот инспектор од кланицата ќе го информира ветеринарниот инспектор од епизоотиолошкото подрачје од каде потекнува туберкулозната свиња, кој ќе преземе мерки предвидени со закон-туберкулинизација на свињите и говедата во дворот од каде што потекнува туберкулозната заклана свиња.

Туберкулинизацијата на говедата и свињите е на товар на Програмата за користење на средствата за здравствена заштита на животните во 2003 година во висина од 50%.

3) Бруцелоза

а) Овци и кози

Заради сузбивање и искоренување на бруцелозата кај овците и козите ќе се вади крв за серолошки испитувања на сите овци и кози постари од 6 месеци.

Сите овци и кози кои одат од зимско на летно напајување и обратно, од едно во друго епизоотиолошко подрачје, пред селењето ќе бидат испитани на бруцелоза. Селењето на овците е условено со негативниот резултат, што се докажува со уверението за здравствената состојба на животните.

Докторите по ветеринарна медицина се должни при секој абортус да достават крв за лабораториско испитување.

Животните кои во текот на годината не го напуштаат епизоотиолошкото подрачје ќе бидат еднакратно испитани на бруцелоза.

Во случај на продавање или било кој друг начин на отуѓување на животните, мора претходно да бидат испитани со негативен резултат на бруцелоза.

Позитивните овци и кози на бруцелоза по добивањето на резултатот, ќе бидат заклани од нужда. На сопственикот на животните, согласно членот 78 од Законот за ветеринарното здравство ("Службен весник на Република Македонија" бр. 28/98), му се обезбедува надоместок на штетата.

Ветеринарниот институт согласно член 86 точка 2 и член 96 од Законот за ветеринарното здравство ("Службен весник на Република Македонија" бр. 28/98), ќе ги достави резултатите од дијагностичките испитувања до Управата за ветеринарство, ветеринарниот инспектор и ветеринарното друштво најдоцна за 72 часа од доставувањето на материјалите.

За обновување на матичното стадо можат да се користат само овци и кози кои претходно биле тествани со негативен резултат.

Вадењето на крв од овци и кози ќе се врши од 1 февруари до 30 јуни и од 1 септември до 31 октомври 2003 година.

Вадењето на крв и лабораториските претраги во целост се на товар на Програмата за користење на средствата за здравствена заштита на животните во 2003 година.

б) Говеда

Кај држателите каде во 2002 година имало појава на бруцелоза кај говедата, овците или козите, како и кај држателите каде во 2003 година била дијагностицирана бруцелозата кај овците или козите, во 2003 година ќе се вади крв од сите говеда постари од 6 месеци.

Во останатиот дел од епизоотиолошкото подрачје, каде во 2002 година немало појава на бруцелоза, согласно планот на ветеринарниот инспектор, во 1/3 од

населените места ќе се изврши серолошко испитување кое ќе биде извршено врз сите приплодни говеда постари од 6 месеци.

Докторите по ветеринарна медицина се должни при секој абортус на крави и јуници да достават крв за лабораториско испитување.

Крвта од говеда ќе се вади согласно планот на ветеринарниот инспектор од 1 февруари до 31 октомври 2003 година.

Позитивните грла на бруцелоза по добивањето на резултатот ќе бидат заклати од нужда. На сопственикот на животните, согласно членот 78 од Законот за ветеринарното здравство ("Службен весник на Република Македонија" бр. 28/98), му се обезбедува надоместок на штетата.

Ветеринарниот институт согласно член 86 точка 2 и член 96 од Законот за ветеринарното здравство ("Службен весник на Република Македонија" бр. 28/98), ќе ги достави резултатите од дијагностичките испитувања до Управата за ветеринарство, ветеринарниот инспектор и ветеринарното друштво најдоцна за 72 часа од доставувањето на материјалите.

Во случај на продавање или било кој друг начина на отуѓување на животните, мора претходно да бидат испитани со негативен резултат на бруцелоза.

За обновување на матичното стадо можат да се користат само говеда кои претходно биле тестирани на бруцелоза и дале негативен резултат.

Вадењето на крв и лабораториските претраги во целост се на товар на Програмата за користење на средствата за здравствена заштита на животните во 2003 година.

в) Свињи

Кај држателите каде во 2002 година имало појава на бруцелоза кај овците, козите, говедата или свињите како и во населените места каде во 2003 година ќе се дијагностицира бруцелозата кај овците, козите или говедата во стадата каде што се одгледуваат приплодни свињи, еднаш годишно ќе се зема крв од сите приплодни свињи и ќе се испита на бруцелоза. Испитувањето се врши од 1 април до 30 јуни 2003 година.

Крв од нерези кои се користат за производство на семе за вештачко осеменување и природен припуст се прегледува 2 пати годишно на бруцелоза. Крв се зема и од сите приплодни грла (нерези и назимки) пред да бидат вклучени во приплод.

Вадењето на крв и лабораториските претраги во целост се на товар на Програмата за користење на средствата за здравствена заштита на животните во 2003 година.

4) Син јазик

Заради испитување на епизоотиолошката состојба со болеста син јазик во Македонија, ќе се изврши серолошко испитување на присуство на антитела на болеста син јазик кај говедата, овците и козите. Бројот на серолошки проби, како и местата од каде потекнуваат животните кои ќе се испитаат на болеста син јазик ќе ги утврди Управата за ветеринарство со посебен план.

Крвта која ќе се испита на син јазик ќе биде земена од серолошкото испитување на присуство на бруцелоза кај говедата, овците и козите.

Ветеринарниот институт согласно член 86 точка 2 и член 96 од Законот за ветеринарното здравство ("Службен весник на Република Македонија" бр. 28/98) ќе ги достави резултатите од дијагностичките испитувања до Управата за ветеринарство, ветеринарниот инспектор и ветеринарното друштво најдоцна за 72 часа од доставувањето на материјалите.

Лабораториските претраги во целост се на товар на Програмата за користење на средствата за здравствена заштита на животните во 2003 година.

5) Заразни болести кај репродуктивните животни

а) Генитална кампилобактериоза

Брис или испирок од препуциумот на биковите кои се користат за природен припуст или производство на семе за вештачко осеменување ќе се претражува на кампилобактериоза два пати годишно.

Првото испитување ќе се изврши пред користењето за природен припуст, односно земањето семе за вештачко осеменување.

Кај секоја неправилност во половиот циклус, абортус кај говеда, овци и кози, на лабораториско испитување ќе се достави вагинална слуз, а по можност и абортираниот фетус.

б) Лептоспироза

Крв од биковите, овците, јарците, нерастите и пастиците кои служат за производство на семе за вештачко осеменување или природен припуст, мора два пати годишно серолошки да се испитаат на лептоспироза.

При секое пометнување кај кравите, јуниците, овците, козите, свињите, назимките и кобилите треба да се достави крв за лабораториска претрага на лептоспироза.

в) Паратуберкулоза

Крв и фецес од биковите, овците и јарците кои служат за производство на семе за вештачко осеменување или природен припуст мора два пати годишно да се испитаат на паратуберкулоза.

На паратуберкулоза мора да се испита и крв од сите молзни крави пред формирањето на ново стадо како и крв од новонабавените јуници пред воведувањето во стадото.

г) Кју треска

При секое пометнување, кравите, јуниците, овците и козите мора лабораториски да се испитаат на кју треска.

д) Салмонелоза кај козите, овците и козите

При секое пометнување кај кобилите, овците и козите, мора да се достави на лабораториско испитување крв, а по можност и пометнатиот фетус на салмонелоза.

ѓ) Трихомонијаза

Биковите кои служат за производство на семе за вештачко осеменување или за природен припуст, мора да бидат испитани на трихомонијаза два пати годишно, при што првото испитување треба да биде пред земањето на семето за вештачко осеменување или припустот.

е) Инфективен ринотрахеитис и заразен пустуловагинитис (ИБР/ИПВ)

Биковите кои служат за производство на семе за вештачко осеменување или за природен припуст, мора да бидат два пати годишно клинички и лабораториски испитани на инфективен ринотрахеитис и заразен пустуловагинитис.

Кравите и јуниците кои покажуваат клинички знаци на заразен пустуловагинитис не смеат вештачки да се осеменат ниту природно да се припуштат.

ж) Листериоза

Биковите кои служат за производство на семе за вештачко осеменување или за природен припуст, мора да бидат испитани на листериоза два пати годишно, при што првото испитување треба да биде пред земањето на семето за вештачко осеменување или припустот.

з) Туберкулоза

Биковите кои служат за производство на семе за вештачко осеменување или за природен припуст, мора да бидат испитани на туберкулоза со симултана туберкулинизација еднаш годишно.

с) Ензоотска леукоза кај говедата

Биковите кои служат за производство на семе за вештачко осеменување или за природен припуст, мора да бидат испитани на ензоотска леукоза кај говедата два пати годишно, при што првото испитување треба да биде пред земањето на семето за вештачко осеменување или припустот.

и) Бруцелоза

Биковите, овците, јарците и нерастите кои служат за производство на семе за вештачко осеменување или за природен припуст, мора да бидат испитани на бруцелоза два пати годишно, при што првото испитување треба да биде пред земањето на семето за вештачко осеменување или припустот.

ј) Син јазик

Биковите, овновите и јарците кои служат за производство на семе за вештачко осеменување или за природен припуст, мора да бидат испитани на син јазик два пати годишно, при што првото испитување треба да биде пред земањето на семето за вештачко осеменување или припустот.

к) Бовина вирусна дијареа

Биковите кои служат за производство на семе за вештачко осеменување или за природен припуст, мора да бидат испитани на бовина вирусна дијареа два пати годишно, при што првото испитување треба да биде пред земањето на семето за вештачко осеменување или припустот.

Земањето примероци и лабораториските претраги се на товар на производителот на семе за вештачко осеменување, односно на сопствениците на животните за природен припуст.

б) Инфективна анемија кај копитарите

Серолошко испитување на крвта на копитарите ќе биде извршено:

- еднаш годишно, најдоцна до 31 септември, во сите ергели, спортски друштва и други одгледувалишта со 5 или повеќе копитари;
- при воведувањето на нови грла во одгледувалиштата наведени во алинеја 1, став 1 од ова точка;
- кај пастувите пред припустот;
- кај кобилите пред припуштањето;
- кај сите копитари кои се носат на изложби и спортски натпревари;
- при ставање во промет.

Лабораторискиот наод за копитарите за инфективната анемија кај копитарите во случаите од алинеите 2, 3, 4, 5 и 6 од оваа точка не смее да биде постаро од 30 дена.

Трошоците за дијагностичкото испитување на инфективната анемија кај коњите ќе биде на товар на сопствениците на животните.

7) Салмонелоза кај живината

Конзумните јајца и јајцата за расплод може да бидат ставени во промет, односно инкубирани само доколку потекнуваат од јата кои се слободни од салмонелоза, односно доколку имаат потврда за здравствената состојба издадена врз основа на лабораторискиот наод од овластената лабораторија.

Заради докажување на инфекција со салмонела кај домашната живина, од фармите со над 500 единки, за бактериолошко и серолошко испитување ќе се земаат крв, брисеви од клоаката и лешеве (од несилки и еднодневни пилиња). Земањето мостри ќе се врши согласно следната шема:

Од родителските јата: од секој објект со над 500 единки ќе се земат клоакални брисеви и крв од 30 единки како и угинати единки (дневен морталитет) еднаш месечно.

Од инкубаторски станици: една збирна мостра прашина од сите машини, неизведени ембрионирани јајца и слабо витални пилиња (најмногу 30) и 20 брисеви од опремата и просториите еднаш месечно.

Од еднодневни пилиња (родителски или комерцијални): при приемот на фармата ќе се земе по една мостра подлошки од кутиите за транспорт на секои 1000 пилиња (до најмногу 10 мостри), угинати пилиња во текот на транспортот и првите три денови (најмногу 60 пилиња од секој ден).

Од бројлерските пилиња во текот на тоовот: од секој објект со над 500 пилиња ќе се земат клоакални брисеви од 20 единки и дневен морталитет најдоцна една недела пред завршувањето на тоовот.

Од пилиња од хибрид за производство на јајца: од секој објект со над 500 единки 10 збирни мостри фецес и дневен морталитет и тоа во 4 недела од одгледувањето и 2 недела пред преселувањето, односно пуштањето во промет.

Од јатата несилки за производство на конзумни јајца: од секој објект со вселени над 500 единки клоакални брисеви и проби крв од 20 единки и дневниот морталитет секои три месеци.

Компоненти од анимално потекло кои се користат во исхраната на живината: мостри од сите пратки.

Земањето на мострите и нивниот транспорт до лабораторијата ќе се врши според упатството за земање мостри.

Вадењето крв и лабораториските претраги се 50% на товар на Програмата за користење на средствата за здравствена заштита на животните во 2003 година.

8) Заразни и паразитски болести кај пчелите**а) Американска чума на пчелиното легло**

За сузбивање и искоренување на американската чума на пчелиното легло во 2003 година, задолжително ќе се изврши преглед на сите пчелни друштва на територијата на Република Македонија.

Од позитивните и сомнителните пчелни друштва на американската чума по пчелно легло, ќе се зема материјал и испраќа на лабораториско испитување. Прегледите со посебно внимание ќе се вршат во случаи на продажба на нуклеуси, пакетни роеви и матици кои се субвенционираат.

Прегледот на пчелните друштва ќе се изврши од 15 септември до 31 октомври 2003 година, а на нуклеусите, пакетните роеви, повторно од 1 април до 31 мај следната година пред продажбата на истите.

б) Ноземоза

Сопствениците на пчелни заедници се должни во текот на јануари и февруари 2003 година да достават на лабораториско испитување примероци од зимските губитоци. Примероците за лабораториско испитување треба да се достават преку ветеринарните друштва за долужени за епизоотиолошката единица.

в) Варооза

Сопствениците на пчелни заедници се должни во текот на јануари и февруари 2003 година да достават на лабораториско испитување примероци за дијагностичко испитување на варооза, и по потреба да спроведат лекување на пчелните заедници.

г) Болести на пчелните матици

Производството на пчелни матици за продажба е дозволено само од пчеларниците кои се под постојана ветеринарна контрола. Примероците за лабораториско испитување треба да се достават преку ветеринарните друштва задолжени за епизоотиолошката единица.

Прегледот на пчелните друштва и лабораториското испитување на мострите ќе бидат на товар на сопственикот.

9) Трихинелоза

За контролата, сузбивањето и искоренувањето на трихинелозата кај домашните и дивите животни во 2003 година, задолжително ќе се врши трихинелоскопски преглед на месото заклано во приватниот сектор од домашните свињи, како и на месото од свињите заклани во кланици со потекло од свињарски фарми со методите вештачка дигестија или трихинелоскопија. Иницијалните испитувања ќе се вршат во кланиците и ветеринарните друштва. Сомнителните и позитивните случаи ќе се испраќаат во Ветеринарниот институт за потврдување.

Ловечките друштва, концесионерите на ловиштата и националните паркови ќе испратат материјал за испитување на присуство на трихинелоза во Ветеринарниот институт од сите отстрелани дивни свињи.

Трошоците за сите испитувања во целост се на товар на сопствениците, односно ловечките друштва, концесионерите на ловиштата и националните паркови.

10) Заразни болести кај рибите

Во текот на 2003 година на дијагностичко испитување ќе подлежат рибите од вештачките рибници и вештачките езера.

Во одгледувалиштата за пастрмки најмалку 2 пати годишно ќе се земе материјал за дијагностичко испитување на вирусна хеморагична септикемија кај пастрмките. Мострите за лабораториско испитување ќе се земаат, во рана пролет и во касна есен. Во рибниците за

производство на пастрмки ќе се изврши: во периодот март-април, вирусолошко испитување на подмладокот, а во декември, испитување на матичното јато (пастрмски матици) на присуство на вирусна хеморагична септикемија кај пастрмките (ВХС).

Заради докажување на заразната некроза на панкреасот кај пастрмките ќе се изврши лабораториско (вирусолошко испитување) на подмладокот во јуни, а на матичното јато во декември.

Задолжително контролно испитување на бактериски нефритис кај пастрмките ќе се изврши во пролет и на есен.

Заради контрола, сузбивање и искоренување на пролетната виремија на крапот, задолжително ќе се врши дијагностичко испитување. Редовно испитување еднаш годишно во рана пролет, ќе се врши во рибниците кои произведуваат конзумна риба, рибен подмладок како и кај одгледувачите на крап во кафезните фарми. Материјалот потребен за порибување на отворените води, реки и акумулациите, мора претходно да биде прегледан и да потекнува од фарми кои се слободни од оваа болест.

Трошоците за дијагностичките испитувања во целост се на товар на сопственикот.

IV. ДЕЗИНФЕКЦИЈА, ДЕЗИНСЕКЦИЈА И ДЕРАТИЗАЦИЈА

Заради сузбивање и искоренување на заразните болести кај животните, ветеринарното друштво ќе врши дезинфекција, дезинсекција и дератизација во објектите и дворовите за одгледување на животни.

V. УРЕДУВАЊЕ НА НАЧИН НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНИТЕ

Мерките предвидени со оваа наредба ги извршуваат ветеринарните друштва кои согласно член 90 од Законот за ветеринарно здравство („Службен весник на РМ“ бр. 28/98) имаат склучено договор со Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство - Управа за ветеринарство за спроведување на превентивните активности. За извршување на мерките, се плаќа надоместок определен со договорот.

Превентивните активности утврдени со оваа наредба ќе се извршуваат согласно планот на ветеринарното друштво кој претходно треба да биде доставен и одобрен од надлежниот ветеринарен инспектор.

Вакцините, лековите и помошните лековити средства за спроведување на мерките од наредбата мораат да бидат регистрирани во Република Македонија.

Мострите што ќе се испраќаат на лабораториско испитување мора да бидат пропратени со записник од ветеринарниот инспектор.

Активностите утврдени со оваа наредба мора да се пријавуваат до надлежниот ветеринарен инспектор на месечно ниво, најдоцна до 5-ти наредниот месец. Во случај на појава на заразни болести, пријавувањето мора да се изврши веднаш.

Говедата и овците кои подлежат на дијагностичко испитување треба да бидат обележани со ушни маркици.

VI. ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Оваа наредба влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 11-1614/1
18 февруари 2003 година
Скопје

Министер,
Славко Петров, с.р.

380.

Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите („Службен весник на СРМ“ бр. 27/86 и 17/91), Државниот завод за геодетски работи донесува

РЕШЕНИЕ ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА ВОСТАНОВЕН КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

Се става во примена востановениот катастар на недвижности на катастарската општина Судик - Општина Штип.

Катастарот на недвижностите се применува од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето востановен според Законот за премер и катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Директор,
Бисера Јакимовска, с.р.

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ

Пред Основниот суд Скопје I - Скопје, поднесена е тужба за развод на брак, од тужителот Перо Китановски од Скопје, ул. „Стари Новакина“ бр. 4, против тужената Стефани Ан Хол од Лас Вегас-Држава Невада.

Согласно член 78 од Законот за парнична постапка за привремен застапник на тужената Стефани Ан Хол од Лас Вегас - Држава Невада, се назначува адвокат Иванка Јакимовска од Скопје, ДТЦ „Мавровка“ локал 64.

Привремениот застапник ќе ја застапува тужената Стефани Ан Хол во постапката за развод се додека тужената или нејзин полномошник не се појави пред судот, и ги има сите права и должности на законски застапник.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, XXI. П. бр. 2050/02. (4788)

ОСНОВЕН СУД ВО ГОСТИВАР

Пред Основниот суд во Гостивар, заведена е тужба П. бр. 205/03, за развод на брак, од тужителот Јакупи Блерим од с. Чајле, против тужената Јакупи родена Дехари Нафије од с. Беловиште, сега со непозната адреса во странство. Вредност неопределена.

Бидејќи тужената Јакупи родена Дехари Нафије е во странство со непозната адреса, за времен застапник и се поставува Шефајет Хајдари, адвокат од Гостивар, кој ќе ја застапува тужената се додека таа самата не се појави пред судот или органот на старателство не и определи старател.

Од Основниот суд во Гостивар, П. бр. 205/03.(4991)

ОСНОВЕН СУД ВО ДЕЛЧЕВО

Пред Основниот суд во Делчево, е поведена постапка за расправање оставина на Петкова Илија Јованка, од село Нов Истевник од Делчево, која починала на ден 13.03.1991 година.

Како наследничка на покојната е пријавена и нејзината ќерка Невестиќ Магда, со непозната адреса на живеење во Германија.

Се повикува наследничката Невестиќ Магда да се јави во судот во рок од една година од денот на објавувањето на огласот или да ја достави својата адреса на живеење.

Во спротивно, на истата ќе и биде поставен привремен застапник кој ќе ја застапува во постапката.

Од Основниот суд во Делчево, О. бр. 71/1995.(4986)

Пред Основниот суд во Делчево, е поведена постапка за расправање оставина на Костадинов Вангел Герасим, од село Луковица, од Делчево, кој починал на ден 28.08.1990 година.

Како наследник на покојниот е пријавен неговиот син Вангелов Димче, со непозната адреса на живеење во Словенија.

Се повикува наследникот Вангелов Димче да се јави во судот во рок од една година од денот на објавувањето на огласот или да ја достави својата адреса на живеење.

Во спротивно, на истиот ќе му биде поставен привремен застапник кој ќе го застапува во постапката.

Од Основниот суд во Делчево, О. бр. 34/1995.(4987)

Пред Основниот суд во Делчево, е поведена постапка за расправање оставина на Герасим Спасе Сибиновски, од село Косевица, од Делчево, кој починал на ден 17.11.1998 година во село Косевица.

Како наследник на покојниот е пријавен и неговиот син Симоновски Љубен, со непозната адреса на живеење во Словенија.

Се повикува наследникот Симоновски Љубен да се јави во судот, во рок од една година од денот на објавувањето на огласот или да ја достави својата адреса на живеење.

Во спротивно, на истиот ќе му биде поставен привремен застапник кој ќе го застапува во постапката.

Од Основниот суд во Делчево, О. бр. 60/1998. (4988)

ОСНОВЕН СУД ВО КУМАНОВО

Пред овој суд е поведена постапка за утврдување на сопственост, по тужба на тужителката Шабанова Наиле од Куманово, против тужениот Бајрами Селвет од Куманово, сега со непозната адреса на живеење.

Од страна на судот како привремен застапник на тужениот се назначува Момчило Доцевски, адвокат од Куманово, кој ќе го застапува тужениот се додека тој или неговиот полномошник не се појави пред овој суд.

Од Основниот суд во Куманово, П. бр. 361/2003. (4989)

Пред Основниот суд во Куманово, е заведен парничен предмет, по тужба на тужителот Исман Мустафи од Куманово, ул. "Романовска" бр. 9-а, против тужените Бејзат Мустафи и Селман Мустафи од Куманово, со непозната адреса и престојувалиште. Вредност на спорот 10.000 денари.

На тужените за времен застапник им се одредува Мирјана Стојковска, адвокат од Куманово, и тужените ќе ги застапува се додека тие не се појават пред овој суд.

Од Основниот суд во Куманово, П-09 - П. бр. 12/03. (4990)

ОСНОВЕН СУД ВО СТРУГА

Основниот суд во Струга, врз основа на член 78 став 2 точка 4 од ЗПП, на тужениот Тотоски Раде од Струга, во спорот за враќање на заем, му го определи за привремен застапник адвокатот Бошко Маркоски од Струга, кој ќе го застапува тужениот во постапката се додека тој или неговиот полномошник не се јави пред судот, односно додека Центарот за социјална работа од Струга не го извести судот дека назначил старател.

Привремениот застапник е поставен со решение на овој суд П. бр. 283/2001 од 21.02.2003 година.

Од Основниот суд во Струга, П. бр. 283/2001. (4992)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните документи:

- Пасош бр. 1429773/00 издаден од СВР-Тетово на име Недим Реџеми, с. Копачин Дол, Тетово. (5216)
 Пасош бр. 1193916 издаден од СВР-Скопје на име Личина Дано, ул. "А. Демниевски" бр. 9/1, Скопје. (5217)
 Пасош бр. 1078400/98 издаден од СВР-Скопје на име Велковски Љупче, ул. "О. Чопела" бр. 177, Скопје. (5227)
 Пасош бр. 1680066/01 издаден од СВР-Скопје на име Апостолов Апостол, ул. "Ј. Х. Цинот" бр. 2/16, Скопје. (5260)
 Пасош бр. 748220/95 издаден од СВР-Скопје на име Селим Ајтн, ул. "Карабуница" бр. 5-а, Скопје. (5262)
 Пасош бр. 1053234 издаден од СВР-Скопје на име Азировиќ Јетула, с. Којлија, Скопје. (5282)
 Пасош бр. 1786907 на име Јованова Катерина, с. Мокрино бр. 102, Струмица. (5283)
 Пасош бр. 1362666/00 на име Поцев Ромео, ул. "Илинденска" бр. 56, Крива Паланка. (5284)
 Пасош бр. 4623253 на име Рамадани Баудин, с. Скудриње, Гостивар. (5285)
 Пасош бр. 1360584 на име Хода Кевни, ул. "Пирин Планина" бр. 41, Охрид. (5286)
 Пасош бр. 1063729/98 на име Селмани Заир, с. Сопот, Куманово. (5287)
 Пасош бр. 1790554 на име Урме Дука, Дебар. (5288)
 Пасош бр. 1464312 на име Љутвиу Несет, с. Чегране, Гостивар. (30507)
 Пасош бр. 1226698 на име Ислами Нуран, с. Ваксинце, Куманово. (3454)
 Пасош бр. 1207706 на име Изаировска Надире, Дебар. (5051)

Пасош бр. 1065987 на име Решеми Арбен, Струга. (5051)
 Пасош бр. 1276287 на име Пандора Михајлоска, Крушево. (5342)

Пасош бр. 1216253 на име Лашкоски Рубин, ул. "К. Јосифоски" бр. 194, Прилеп. (5343)

Пасош бр. 1512815/00 издаден од СВР-Скопје на име Антоеска Надица, ул. "У. Козаров" бр. 58, Скопје. (5312)

Пасош бр. 389881/94 издаден од СВР-Скопје на име Алуш Сулејмановски, ул. "Јајце" бр. 156, Скопје. (5328)

Пасош бр. 1708233/02 издаден од СВР-Скопје на име Исамедин Абдулаи, ул. "Демир Трајко" бр. 18, Скопје. (5329)

Пасош бр. 553910/95 издаден од СВР-Скопје на име Недељчиќ Славе, с. Кучевиште, Скопје. (5333)

Пасош бр. 1807191 издаден од СВР-Скопје на име Хајрадиновиќ Митхат, ул. "Пере Тошев" бр. 61, Скопје. (5335)

Пасош бр. 1723012/02 издаден од СВР-Гостивар на име Демири Вулнет, с. Равен, Гостивар. (5337)

Пасош бр. 946600/96 издаден од СВР-Скопје на име Кајчевска Дита, ул. "Разловачко востание" бр. 1/1-13, Скопје. (5338)

Пасош бр. 1169267 издаден од СВР-Куманово на име Ќенан Исени, с. Отља, Куманово. (5339)

Пасош бр. 1805167 издаден од СВР-Скопје на име Рашитовиќ Бераг, ул. "Алберт Станиќ" бр. 24, Скопје. (5341)

Пасош бр. 687087 издаден од СВР-Скопје на име Недевски Душко, ул. "4 Јули" бр. 2/3-12, Скопје. (5344)

Пасош бр. 1353569 издаден од СВР-Скопје на име Ариф Џуксен, ул. "Пљачковица" бр. 16-а, Скопје. (5351)

Пасош бр. 1738448 издаден од СВР-Велес на име Палески Трајанчо, ул. "Енгелсова" бр. 27, Велес. (5353)

Пасош бр. 1582393/01 издаден од СВР-Скопје на име Мухамед Рамадани, ул. "153" бр. 111, Скопје. (5361)

Чекови од тековна сметка бр. 37170/47 со бр. 1185490, 1185492 и бр. 1185493 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Ценовска Еленица, Скопје. (5222)

Чек од тековна сметка бр. 13851213 со бр. 000700-5472494 издаден од Комерцијална банка АД Скопје на име Митев Гоце, Скопје. (5281)

Чекови од тековна сметка бр. 2182143 со бр. 801175, 801178 и бр. 801179 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Попталеска Илиеска Мирјана, Скопје. (5290)

Чекови од тековна сметка бр. 15177/40 со бр. 1164741 и бр. 1164742 издадени од Македонска банка АД Скопје на име Дамковски Слободан, Скопје. (5291)

Чекови од тековна сметка бр. 9526933 од бр. 6622486 до бр. 6622515 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Сектеши Муса, Скопје. (5358)

Работна книшка на име Баки Шакири, с. Сарај, Скопје. (5171)

Работна книшка на име Камил Абазии, с. М. Речица, Тетово. (5256)

Работна книшка на име Нухи Нухија, с. Арачиново, Скопје. (5263)

Работна книшка на име Елмази Ајша, Скопје. (5264)

Работна книшка на име Зухра Кантур, Скопје. (5265)

Работна книшка на име Ферат Зејнели, Скопје. (5331)

Работна книшка на име Мустафа Трџач, Скопје. (5332)

Работна книшка на име Сиљаноски Никола, ул. "В. Николоски" бр. 32, Охрид. (5347)

Работна книшка на име Ницески Митко, ул. "Д. Војвода" бр. 138, Охрид. (5348)

Работна книшка на име Стојановски Благојчо, ул. "М. Тито" бр. 2, Делчево. (5349)

Работна книшка на име Петровски Мирко, Делчево. (5350)

Работна книшка на име Паровски Драги, Скопје. (5355)

Работна книшка на име Максим Ставрев, Скопје. (5362)

Работна книшка на име Игор Николовски, с. Виничани, Велес. (5363)

Работна книшка на име Глигоров Крсте, с. Миравци, Гевгелија. (5399)

Работна книшка на име Садика Зејнула, с. Слупчане, Куманово. (5406)

Воена книшка на име Стојковиќ Синеиша, Скопје. (5170)

Диплома издадена од гимназијата "Зеф Љуш Марку"-Скопје на име Насковска Христина, Скопје. (5173)

Даночна картичка бр. 5030000207866 издадена од УЈП на име Цвекарница ТП КАТЕРИНА Мирјана Гуро Пачовска, Скопје. (5266)

Даночна картичка бр. 4030998352690 издадена од УЈП на име МАКВЕСТ МИЦРО, Скопје. (5280)

Свидетелства за 1 и 2 година издадени од МУЦ "Гоце Делчев"-Скопје на име Томашевски Горан, Скопје. (5334)

Свидетелство бр. 08-1036/81 за завршено ССС издадено од АСУЦ "Боро Петрушевски" на име Топојани Рамадан, Скопје. (5345)

Свидетелство на име Богданоски Павле, Велес. (5359)

Свидетелство на име Трајков Трајче, Велес. (5360)

Свидетелство на име Сулејмани Неџбедин, Тетово. (5365)

Свидетелство на име Витанов Васе, Струмица. (5367)

Свидетелство од 1 година на име Арсова Дијана, Велес.

Свидетелство на име Пирганоска Соња, Прилеп. (5402)

Свидетелство на име Зендељи Агрон, с. Матејче, Куманово. (5404)

Свидетелство од 8 одделение на име Манева Јулијана, Кочани. (5407)

Свидетелство од 8 одделение на име Исмани Фатмире, с. Гермо, Тетово. (5410)

Диплома издадена од МУЦ "Никола Тесла"-Скопје на име Гошевски Лазо, Скопје. (5292)

Диплома на име Јосифоска Наташа, Тетово. (5366)

Диплома на име Љупче Ристовски, Тетово. (5395)

Диплома на име Јованоска Катерина, ул. "Ц. Илиоски" бр. 55, Прилеп. (5401)

Диплома за средно образование на име Ѓорѓиоски Благоја, ул. "Б. Талески" бр. 83, Прилеп. (5403)

Здравствена книшка на име Јосев Сашко, Штип. (5354)

Штедна книшка на име Мачкова Лидија, с. Дорфулија, Св. Николе. (5411)

Даночна картичка бр. 4030999358560 издадена од УЈП на име ДТГ Д Стил 99 Душко ДООЕЛ, Скопје. (5340)

Даночна картичка бр. 0090352 издадена од Управа за јавни приходи на име Стрезоски Тихомир, Струга. (5408)

Решение-одобрение за вршење занаетчиска дејност бр. 23-139/2 издадено од С. О. Чаир - Скопје на име Злате Иниевски, Скопје. (5336)

ЈАВНИ ПОВИЦИ

Врз основа на член 15 став 1 алинеја 2 и членовите 35, 36, 37, 38, 39 и 40 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 21/02), Комисијата за јавни набавки при АД "Електростопанство на Македонија" во државна сопственост - Подружница "Електродистрибуција" - Скопје, објавува

ОГРАНИЧЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 01/2003 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕТХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ НА ПОНУДУВАЧИТЕ (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА) БЕЗ ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач на ограничениот повик бр. 01/2003 е АД "Електростопанство на Македонија" во државна сопственост - Подружница "Електродистрибуција" Скопје со седиште на ул. "Ленинова" бр. 45, Скопје.

1.2. Предмет на ограничениот повик е прибирање на техничка документација за претходно утврдување на подобност на понудувачите (претквалификација) како можни носители на изведба на следните видови работи во електроенергетската мрежа на Подружница "Електродистрибуција" - Скопје за 2003 година:

1. Изведување на земјени работи.
2. Изведување на градежно занатски работи.
3. Изведување на електромонтажни работи.

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен и право на учество имаат правните и физичките лица кои се регистрирани за вршење на соодветна стопанска дејност.

1.4. Постапката на повикот се спроведува согласно Законот за јавни набавки.

2. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ

2.1. Комисијата за јавни набавки при АД "Електростопанство на Македонија" во државна сопственост - Подружница "Електродистрибуција" - Скопје има потреба од претходно утврдување на подобност на понудувачите (претквалификација), преку документација врз основа на која ќе се оцени способноста на понудувачите за завршување на предметот на набавката (поз. 1.2. точка 1., 2. и 3. од 1. ОПШТИ ОДРЕДБИ).

2.2. Од понудувачите кои се квалификувале во фаза на претквалификација ќе се побара да достават понуди за извршување на работи предвидени со Инвестиционата програма на Подружница "Електродистрибуција" - Скопје за 2003 година.

2.3. Понудувачите кои вршат соодветна стопанска дејност, своето учество на јавниот повик можат да го пријават врз основа на оценка за тоа дали ги исполнуваат условите утврдени со член 38 од Законот за јавни набавки.

3. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Заради учество во постапката понудувачите треба да достават документација за оценка дали:

- има потребен техничко-технолошки бонитет,
- има економско-финансиски бонитет,
- има потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки,
- има расположива опрема и други физички капацитети потребни за реализација на набавката,
- има менаџерска способност,
- има искуство (референтна листа) и стручен кадар (квалификација и број на вработени) за извршување на набавката,
- има потврда од надлежен суд дека не е отворена постапка за стечај или ликвидација,
- нема правосилна пресуда со која е изречена мерка на безбедност забрана на вршење на дејност,
- има документ за регистрација за вршење на нивната дејност,
- начин на плаќање.

Документите треба да бидат доставени во оригинал или копија заверена кај нотар, не постара од 6 (шест) месеци.

Документот за техничко-технолошки бонитет треба да се однесува за видот на работата (поз. 1.2. точка 1., 2. и 3. од 1. ОПШТИ ОДРЕДБИ).

Понудувачите можат да дадат понуда за една или повеќе позиции од предметот на набавката.

4. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

4.1. Документацијата и другите податоци се доставуваат во затворен коверт кој во горниот лев агол треба да носи ознака "не отворај", број на јавниот повик и позицијата за која се дава понудата. Ковертот не треба да содржи никаква ознака со која би можело да се идентификува понудувачот.

4.2. Рокот за доставување на документацијата е 10 (десет) дена сметано од денот на објавувањето на овој повик, кој ќе биде објавен во "Службен весник на РМ" и дневен печат.

4.3. Документацијата треба да се достави на адреса: АД "Електростопанство на Македонија" во државна сопственост - Подружница "Електродистрибуција" Скопје, Комисија за јавни набавки, ул. "Ленинова" бр. 45 - 1000, Скопје.

5. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

5.1. Документацијата која нема да биде доставена до утврдениот рок и која нема да биде изработена според барањата содржани во повикот, како несоодветна и некомплетна нема да се разгледува.

5.2. За дополнително и подетално појаснување на повикот информации може да се добијат во Комисијата за јавни набавки, канцеларија бр. 67 и бр. 47 или на тел. 119-654 и 111-066 лок. 161 или лок. 148.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 11 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ" бр. 21/2002), Комисијата за јавни набавки во АД „Електростопанство на Македонија“ - Скопје, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-58/2003 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА САТ D8K И САТ D9K СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувачот на отворениот повик бр. 01-58/2003 е АД „Електростопанство на Македонија“, со седиште на ул. „11 Октомври“ бр. 9, Скопје.

1.2. Предмет на набавката се оригинални, нови и неупотребувани резервни делови за САТ D8K и САТ D9K во се според тендер документација за Подружница РЕК Битола.

Тендер документацијата понудувачите ќе можат да ја подигнат во просториите на А.Д. „ЕСМ“, ул. „11 Октомври“ бр. 9, Скопје (стара зграда) 9 спрат, соба бр. 1 секој работен ден од 8.00 до 9.30 часот и за истата е потребно да се уплати износ од 500,00 денари на жиро сметка бр. 200000002447884 А.Д. „ЕСМ“ Скопје (даночен број 4030989128346, депонент на Стопанска банка Скопје) со назнака за кој повик е уплатата.

Понудувачот треба да презентира доказ за извршена уплата при подигање на тендер документацијата.

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

1.4. Постапката на повикот се спроведува со отворен повик согласно Законот за јавни набавки.

1.5. Набавувачот го задржува правото понудата да ја подели на двајца или повеќе понудувачи.

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седалиштето на понудувачот.

2.2. Понудата треба да го содржи називот на производителот на стоката, а ако деловите се од повеќе производители треба конкретно да се наведе производителот за секоја позиција посебно. За секоја позиција во својата понуда понудувачот треба да го впише каталогскиот број од тендер спецификацијата, а покрај него и соодветниот каталогски број кој во целост одговара на бараниот доколку таков има.

2.3. Понудата треба да содржи единечна и вкупна цена по позиции и фиксна вкупна цена на целата набавка (со сите давачки согласно член 57, став 3 од Законот за јавни набавки-ако набавката е од странство), на паритет (нагласено во понудата) ДДП Битола, со посебно исказан ДДВ на вкупната вредност на понудата изразена во МКД.

Понудувачот е слободен, понудата да ја изрази и во странска валута.

При одлучувањето, договарањето и реализацијата на набавката ќе се применува продажен курс на девизна берза.

2.4. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање.

2.5. Понудата треба да го содржи рокот на испорака на стоката.

2.6. Понудата не мора да ги опфати сите табели (дозволена е делумна понуда-делива понуда но не е дозволена делумна понуда во рамките на една табела).

2.7. Понудувачот треба во понудата да го наведе гарантниот рок на резервните делови.

2.8. Понудата треба да има рок на важност.

2.9. Понудувачот е должен да ги запази техничките карактеристики на набавка, при што истите треба да се во согласност со стандардите на Р. Македонија и со меѓународните стандарди кои се прифатени во Р. Македонија.

2.10. Понудите од странските понудувачи со пропратната документација освен техничката треба да бидат преведени на македонски јазик, од овластен преведувач.

3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА

3.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финансиска и економска способност.

Домашните понудувачи треба да приложат документ за бонитет од Централниот регистар, а странските понудувачи треба да достават ревизорски извештај од странска рецензирана ревизорска институција, регистрирана за вршење на ревизија, со податоци за последните три години.

3.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на понудувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во член 26 од Законот за јавни набавки.

3.3. Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки.

3.4. Претставниците на понудувачите треба да дадат писмено овластување за учество на јавниот повик, согласно член 31 став 2 од Законот за јавни набавки.

3.5. Сите документи треба да се оригинални или заверени копии, верни на оригиналот и не постари од шест месеци, освен ревизорскиот извештај.

4. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ (согласно член 27 од ЗЈН)

- | | |
|-----------------------|-----------|
| 4.1. Цена | 50 поени, |
| 4.2. Квалитет | 20 поени, |
| 4.3. Начин на плаќање | 20 поени, |
| 4.4. Рок на испорака | 10 поени. |

5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

5.1. Понудата се доставува согласно член 55, 56 и 57 од Законот за јавни набавки.

5.2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

5.3. Рок на доставување на понудата е најдоцна до денот и часот на јавното отворање.

5.4. Понудувачите своите понуди треба да ги достават на следната адреса: АД „Електростопанство на Македонија“, за Комисијата за јавни набавки, ул. „11 Октомври“ бр. 9, 1000 Скопје.

5.5. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 24.03.2003 во 11 часот, во просториите на АД „Електростопанство на Македонија“, ул. „11 Октомври“ бр. 9, Скопје, стара зграда, сала за состаноци, подрумски простории во присуство на овластените претставници на понудувачите.

5.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок, оние кои не се изработени според барањата на Отворениот повик, и оние кои немаат целокупна документација која се бара во Отворениот повик, нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 41 од Статутот на Тутунски комбинат А.Д. Скопје, Управниот одбор на седницата одржана на ден 27.02.2003 година ја донесе следнава

ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МАЛОПРОДАЖНАТА ЦЕНА НА ЦИГАРИТЕ ОД АСОРТИМАНТ НА ТУТУНСКИ КОМБИНАТ А.Д. СКОПЈЕ

Член 1

Малопродажната цена на цигарите за пакување од 20 пушачки единици се утврдува како што следи:

Вид на цигари	Малопродажна цена/денари
VARDAR filters	22,00

Член 2

Оваа одлука стапува во сила со денот на нејзиното донесување, а ќе се применува од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Тутунски комбинат А.Д. Скопје
Претседател на Управен одбор,
Коста Кипровски, с.р.

Управителот на Друштвото за трговија и услуги Тобачна Промет Тобачна Љубљана ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, на ден 28.02.2003 година, донесе

ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МАЛОПРОДАЖНАТА ЦЕНА НА ЦИГАРИТЕ ОД ПРОДАЖНИОТ АСОРТИМАНТ НА ТО- БАЧНА ПРОМЕТ ТОБАЧНА ЉУБЉАНА ДООЕЛ СКОПЈЕ

Член 1

Малопродажната цена на цигарите за пакување од 20 пушачки единици се утврдува како што следи:

Вид на цигари	Малопродажна цена/денари
DAVIDOFF Slims Lights	100,00

Член 2

Оваа одлука стапува во сила со денот на нејзиното донесување, а ќе се применува од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Тобачна Промет Скопје
Тобачна Љубљана ДООЕЛ
Управител,
Матјаж Пантелич, с.р.

ОБЈАВА

Врз основа на член 5 од Законот за исплата на платите во Република Македонија (“Службен весник на РМ” бр. 70/94, 62/95, 33/97, 50/01, 26/2002 и 46/2002), Министерството за труд и социјална политика

ОБЈАВУВА

Просечната месечна нето плата по работник за месец февруари 2003 година неможе да изнесува помалку од утврдената на ниво на оддел и тоа:

Оддел	Назив на одделот	Износ
01	Земјоделство, лов и соодветни услужни активности	6655
02	Одгледување на шуми, користење на шуми и соодветни услужни активности	5979
05	Улов на риба, дејност на мрестилиштата и рибарските фарми, услужни активности во рибарството	4947
10	Вадење на камен јаглен и лигнит, вадење на трест	8060
11	Вадење на сурова нафта и природен гас и услужни активности во производство на нафта и гас, освен истражувања	0
12	Вадење на руда на уран и ториум	0
13	Вадење на руди на метал	0
14	Вадење на други руди и камен	7222
15	Производство на прехранбени производи и пијалаци	8488
16	Производство на тутунски производи	8471
17	Производство на текстилни ткаенини	4254
18	Производство на предмети за облека: доработка и боење на крзно	3594
19	Штавење и доработка на кожа, производство на куфери, рачни торби, седла, сарачки производи и обувки	2226
20	Преработка на дрво, производи од дрво и плута, освен мебел, производство на предмети од слама и плетарски материјал	4701
21	Производство на целулоза, хартија и производи од хартија	7325
22	Издавачка дејност, печатење и репродукција на снимени медиуми	9301
23	Производство на кокс, деривати на нафта и нуклеарно гориво	11923
24	Производство на хемикалии и хемиски производи	11813
25	Производство на производи од гума и производи од пластични маси	5442
26	Производство на производи од други неметални минерали	9339
27	Производство на основни метали	8321
28	Производство на метални производи во металопреработувачката фаза, освен машини и уреди	5785
29	Производство на машини и уреди, неспомнати на друго место	7946
30	Производство на канцелариски и сметачки машини	7517
31	Производство на електрични машини и апарати, неспомнати на друго место	7478
32	Производство на радио, телевизиска и комуникациона опрема и апарати	4702
33	Производство на прецизни медицински и оптички инструменти и часовници	11382
34	Производство на моторни возила, приколки и полуприколки	5091
35	Производство на други сообраќајни средства	7310
36	Производство на мебел и други разновидни производи, неспомнати на друго место	4005
37	Рециклажа	0
40	Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и топла вода	9965
41	Собирање, пречистување и дистрибуција на вода	7717
45	Градежништво	5266
50	Продажба, одржување и поправка на моторни возила и мотоцикли, продажба на мало на моторни горива	7983
51	Трговија на големо и посредничка трговија, освен трговија со моторни возила и мотоцикли	10309

52	Трговија на мало, освен трговија со моторни возила и мотоцикли; поправка на предмети за лична употреба и за домаќинствата	5356
55	Хотели и ресторани	6001
60	Копнен сообраќај, ценоводен транспорт	5745
61	Воден сообраќај	0
62	Воздушен сообраќај	0
63	Придружни и помошни активности во сообраќајот; активности на патничките агенции	11178
64	Поштенски активности и телекомуникации	12659
65	Финансиско посредување, освен осигурување и пензиски фондови	14368
66	Осигурување, реосигурување и пензиски фондови, освен задолжителна социјална заштита	16661
67	Помошни активности во финансиското посредување	19865
70	Активности во врска со недвижен имот	11514
71	Изнајмување на машини и опрема без ракувач и изнајмување на предмети за лична употреба и за домаќинствата	4607
72	Компјутерски и сродни активности	8919
73	Истражување и развој	9202
74	Други деловни активности	8035
75	Јавна управа и одбрана; задолжителна социјална заштита	8022
80	Образование	7554
85	Здравство и социјална работа	7366
90	Отстранување на отпадоци и губре, санитарни и слични активности	7267
91	Дејност на организации врз база на зачленување	10689
92	Рекреативни, спортски, културни и забавни активности	7598
93	Други услужни дејности	8641
95	Приватни домаќинства со вработени лица	0
99	Екстериторијални организации и тела	0

Министер,
Јован Манасијевски, с.р.

СОДРЖИНА

	Страница
376. Закон за заштита и унапредување на животната средина и природата (пречистен текст)...	1
377. Уредба за начинот и постапката за отуѓување на градежно изградено земјиште сопственост на Република Македонија.....	9
378. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за условите и висината на износот на ефективни домашни и странски пари, чекови и монетарно злато кои може да се внесуваат или изнесуваат од Република Македонија.....	11
379. Наредба за преземање мерки за заштита на животните од заразни болести и рокови за спроведување на наредените мерки во 2003 година.....	11
380. Решение за ставање во примена на востановен катастар на недвижности.....	16
Објава за просечната месечна нето плата по работник за месец февруари 2003 година.....	19
Меѓународни договори	1-44

Издавач: ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.- Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 29.

Директор и одговорен уредник - Борис Тренески.

Телефони 298-860, 298-769. Телефакс 112-267. Пошт. факс 51.

Жиро-сметка 300000000188798. Бр. за ДДВ МК - 4030987108771. Депонент - Комерцијална банка, АД - Скопје.

Печат: НИП "Нова Македонија" - АД - Скопје.